

ОПШТИНА ПРИЛЕП

Предлагач: Градоначалник на ЕЛС Прилеп
Борче Јовчески

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
при ЕЛС Прилеп

Претставник:



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 година

Прилеп, март 2022 година

1. Вовед

1.1. Основни податоци за Општината

Општина Прилеп се наоѓа во централниот дел од јужното подрачје на Република Македонија. Го зафаќа Прилепското поле кое го сочинува северниот дел од најголемата котлина во Македонија, Пелагонија. Градот Прилеп се наоѓа на надморска височина од 620-650 метри, а на ридестите падини и до 680 метри. Во општина Прилеп, на површина од 1164 квадратни километри, живеат 76.768 жители.

Општина Прилеп (географски сместена на дел од Прилепско поле, Тројачка Клисуре и Мариово) се наоѓа во источниот дел на пелагонискиот регион и според големината на територијата која ја зафаќа е најголема не само во регионот туку и во целата држава. Со одреден помал дел на југ се граничи со Република Грција.

Вкупната површина на општината изнесува 1.194,44 км².

Административен центар на општината е градот Прилеп кој се наоѓа на оддалеченост од 131 км од главниот град Скопје, 47 км оддалеченост од Битола и 106 км. оддалеченост од Охрид.

Локалната самоуправа е главниот носител на економскиот развој на општината, или поточно, како локална влада таа ги посочува економските потреби заради побрз стопански развој, привлекување на нови и зачувување на постојните бизниси, маркетинг, користење, располагање и управување со недвижен имот, креирање на локалната даночна политика во смисла на даночни олеснувања за проширувања на бизнисот, образование и обука, развој на малите претпријатија, одржување на општинската инфраструктура, или генерално речено локалниот економски развој претставува се она што општината може да го направи за подобрување на економијата и социјалната благосостојба на нејзините граѓани.

Економијата на Прилеп се состои од силен произведен кластер, посебно во прехранбената, текстилната и градежната индустрија, како и помали и средни трговски и услужни компании основни и локални претприемници.

Стопанството во општина Прилеп ја има следната структура:

- прехранбениот сектор е застапен со 13%
- текстилната индустрија со 21%
- 49% се од друг сектор (на пример производство на мебел, производство на мермер, туризам и тн.) и
- 17% услужни дејности.

Во општина Прилеп, 65% од компаниите ги поседуваат физички лица.

1.2. Буџет и Одлука за извршување на Општината

Општина Прилеп новата 2021 година ја започна со Буџет кој беше донесен на 51 седница на Советот одржана на ден 25.12.2020 година и стана оперативен (почна да се извршува) од 01.01.2021 година. При неговото изготвување беше користена стандардна процедура согласно на законските прописи кои ја регулираат оваа материја. Во согласност со насоките на Буџетскиот циркулар и направените анализи, Буџетот на Општина Прилеп за 2021 година, беше проектиран на износ 1.410.981.000,00 денари.

Во првично донесената форма Буџетот на Општина Прилеп се реализираше до 29.07.2021 година, кога на 59 седница на Советот беа донесени измени и дополнувања на Буџетот.

Причините поради кои се пристапи кон Ребаланс на Буџетот на Општина Прилеп беа:

- Остварените движења за периодот јануари-јуни и
- Различното ниво на реализација на поделните приходи во изминатиот период во однос на проекциите во Буџетот и нивно усогласување со реалните можности за нивно остварување до крајот на годината.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

-Рedefинирање на буџетските приоритети во консолидираниот биланс на расходи и обезбедување на услови за оптимално функционирање на Локалната самоуправа и Единките корисници на Буџетот.

Со овие измени, приходите и расходите на Буџетот беа проектирани на износ од 1.590.348.000,00 денари, односно приходите и расходите на Буџетот беа зголемени за 179,367 милиони денари или за 12,71%.

На 5 седница на Советот, одржана на 07.12.2021 година врз Буџетот беше интервенирано со Одлука за проширување на средствата на Буџетот, со која Буџетот на донации беше проширен за 219.000,00 денари.

На истата седница на Советот врз Буџетот беше интервенирано со Одлука за измена на распоредот на средствата, со која се интервенира во Основниот буџет и Буџетот од дотации. беа усвоени Измените и дополнувањата на Буџетот.

2. Годишна сметка

2.1 Приходи на Општината


Во Годишниот извештај дадена е комплетна анализа на активностите на Општината и нејзините единки корисници за буџетската 2021 година, вклучувајќи го делот во кој целосно е образложена годишната сметка на Буџетот.

Во образложението кон годишната сметка ќе дадам концизен осврт на извршувањето на Буџет во однос на извршувањето на приходите и расходите за 2021 година и нивно компарирање (споредување) со извршените приходи и расходи во Буџетот за 2020 година, како и анализа за отстапувањата во остварувањето на одредени приходи и расходи.

1. Извршувањето на приходите на консолидираниот Биланс на приходи на Буџетот на Општина Прилеп за 2021 година е во износ од 1.175.707.704,00 денари, што претставува извршување на приходите од 73,92% од проектираните во Буџетот 1.590.567.000,00 денари.

Структура на приходи на консолидиран буџет

■ Основен буџет ■ Наменски блок дотации
■ Самофинансирачки активности ■ Приходи од донации



2. Извршувањето на приходите на основниот Буџет е во износ од 402.676.869,00 денари што претставува 63,49% од вкупно проектираните 634.196.000,00 денари. Учеството на приходите на Основниот Буџет во вкупните приходи на консолидираниот Биланс на приходи на Буџетот на Општината изнесуваат 34,25%.

За буџетската 2021 година Основниот буџет остварил дефицит во износ од 8.862.997,00 денари.



Кај реализацијата на приходите забележан е негативен тренд од данок на плати на вработени во јавниот сектор, данок на имот од физички лица и надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

Анализирајќи ги по видови приходите на основниот Буџет, учеството на поделните приходи е следен:

- Даночните приходи учествуваат со 206.351.310,00 денари или 79,07% од планираните 260.961.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните приходи на Основниот Буџет овие приходи учествуваат со 51,24%.

Споредени со 2020 год. кога беа остварени 181.573.018,00 денари, даночните приходи во 2021 година бележат раст од 13,65%.

- Неданочните приходи учествуваат со 8,084.500,00 што изнесува 97,17% од вкупно планираните 8.320.000,00 ден.

Споредени со 2020 година кога беа релизирани неданочни приходи 7.018.155,00 денари неданочните приходи бележат раст од 15,19%.

- Капиталните приходи учествуваат со 66.540.104,00 ден. што изнесува 34,04% од вкупно планираните 195.500.000,00 ден.

По основ на концесиски надоместоци, остварени се приходи во износ од 47.345.033,00 денари или 67,64% од планираните 70.000.000,00 денари. Посматрано долгорочно овие приходи добиваат на своето значење како еден од посигурните извори на финансирање и во иднина ќе преставуваат значајна ставка во Буџетот на Општината, имајќи ги во предвид и законските измени кои стапија во примена од 2021 година.

По основ на приходи од утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти во 2021 година остварени се 1.758.764,00 денари, што претставува 20,69 % од планираните 8.500.000,00 денари.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Приходи по основ на закуп на земјоделско земјиште во сопственост на Републиката, остварени се приходи во износ од 15.040.704,00 денари.

- Трансферите и донациите учествуваат со 121.700.955,00 ден. што изнесува 71,8496% од вкупно планираните 169.415.000,00 денари во буџетот за 2021 година. Во Буџетот за 2021 година како приход по овој основ реализирани се:

- Капитални трансфери од АФПЗРР во износ од 18.237.350,00 денари

- Трансфери од Агенцијата за државни патишта по Годишна програма за 2021 година во износ од 9.004.465 денари,

- Дотацијата по основ на ДДВ во износ од 88.459.140,00 денари.

Прилог 1- Табеларен преглед на планирани и реализирани приходи на Основен Буџет


	Планирано	Реализирано
ВКУПНИ ПРИХОДИ	634.196.000	411.539.866
71 Даночни приходи	260.961.000	206.351.310
711 Данок од доход, добивка и капитални добивки	16.366.000	14.890.571
713 Даноци на имот	100.577.000	90.286.078
717 Даноци на специфични услуги	130.129.000	94.870.930
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	13.889.000	6.303.731
72 Неданочни приходи	8.320.000	8.084.500
722 Такси и надоместоци	3.620.000	3.130.330
723 Административни такси и надоместоци	1.500.000	976.172
724 Други Владини услуги	0	0
725 Други неданочни приходи	3.200.000	3.977.998
73 Капитални приходи	195.500.000	66.540.104
731 Продажба на капитални средства	60.000.000	0
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	135.500.000	66.540.104
74 Трансфери и донации	169.415.000	130.563.952
741 Трансфери од други нивоа на власт	169.415.000	130.563.952

2.2 Расходи на Буџетот

Извршувањето на расходите на консолидираниот биланс на расходи на Буџетот на Општина Прилеп за 2021 година, е во износ од 1.198.123.514,00 денари, што претставува 75,33% од проектираните 1.590.567.000,00 денари.

Структура на расходи на консолидиран буџет

■ Основен буџет ■ Наменски блок дотации ■ Самофинансирачки активности ■ Расходи од донации




2.2.1 Расходи на Основен Буџет

Извршувањето на расходите на Основниот буџет е во износ од 411.539.866,00 денари што претставува 64,89 % од планираните 634.196.000,00 ден.

Извршување на расходи на основен буџет

■ Плати и надоместоци ■ Резерви и недефинирани расходи
 ■ Стоки и услуги ■ Каматни плаќања
 ■ Субвенции и трансфери ■ Социјални бенефиции
 ■ Капитални расходи ■ Отплата на главнина



Анализирајќи го по видови учеството на поделните расходи во вкупните расходи на основниот буџет е како следува:

-Плати и надоместоци, реализирани се расходи во износ од 63.470.140,00 денари, што представува 96,69% од планираните 65.642.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2021 година платите и надоместоците учествуваат со 15,42%. Во споредба со 2020 година кога беа реализирани 54.860.873,00 денари, овие расходи бележат раст од 15,69%.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

-Резерви и недефинирани расходи во Буџетската 2021 година реализирани се расходи од овој вид во износ од 2.103.845,00 денари, што претставува 80,92% од планираните 2.600.000,00 денари за извештајниот период.

-Стоки и Услуги, реализирани се расходи во износ од 93.014.921,00 денари што представува 62,30% од планираните 149.303.000,00 денари. Во споредба со 2020 година кога беа реализирани 111.523.977,00 денари овие расходи бележат пад од 16,60%. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2021 година овој вид на расходи учествува со 22,60%.

-Каматни плаќања, реализирани се расходи од 11.174,00 од планирани 200.000,00 денари што претставува 5,59%, кои се исплатени за реализирани кредити од двете кредитни линии од Подзаемот со Министерство за финансии.

-Субвенции и трансфери, реализирани се расходи во износ од 114.598.345,00 денари или 95,79% од планираните 119.629.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2021 година овој вид на расходи учествува со 27,85%.

-Социјални бенефиции, реализирани се расходи во износ од 1.789.000,00 денари или 99,89% од планираните 1.791.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2021 година овој вид на расходи учествува со незначителни 0,43%.

-Капитални расходи, реализирани се расходи во износ од 127.409.239,00 денари или 44,57% од планираните 285.881.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи на Буџетот за 2021 година овој вид на расходи учествува со 30,96%.

-Отплата на главница, реализирани се расходи во износ од 9.143.202,00 денари, или 99,93 % од планираните 9.150.000,00 денари.

Прилог 2- Табеларен преглед на планирани и реализирани расходи на Основен Буџет

Планирано

Реализирано		
ВКУПНИ РАСХОДИ	634.196.000	411.539.866
40 Плати наемнини и надоместоци	65.642.000	63.470.140
401 Основни плати и надоместоци	41.176.000	39.970.259
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	15.616.000	14.818.483
404 Надоместоци	8.850.000	8.681.398

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

41 Резерви на недефинирани расходи	2.600.000	2.103.845
412 Постојана резерва (непредвидени расх.)	1.000.000	626.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.477.845
42 Стоки и услуги	149.303.000	93.014.921
420 Патни и дневни расходи	790.000	89.680
421 Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	34.480.000	29.151.780
423 Ситен инвентар, алат и други материј. за поправки	13.686.000	7.066.580
424 Поправки и тековно одржување	46.237.000	30.162.076
425 Договорни услуги	33.620.000	7.394.852
426 Други тековни расходи	3.490.000	2.453.180
427 Привремени вработувања	17.000.000	16.696.773
45 Камати	200.000	11.174
452 Камати по странски кредити	200.000	11.174
46 Субвенции и трансфери	119.629.000	114.598.345
461 Субвенции за јавни препијатија	68.500.000	68.499.998
463 Трансфери до невладини организации	7.350.000	6.150.000
464 Разни трансфери	43.779.000	39.948.347
47 Социјални бенефиции	1.791.000	1.789.000
471 Социјални надоместоци	1.791.000	1.789.000
48 Капитални расходи	285.881.000	127.409.239
480 Купување на опрема и машини	1.330.000	1.255.288
481 Градежни објекти	47.997.000	2.073.485
482 Други градежни објекти	202.239.000	100.678.178
485 Вложување и нефинансиски средства	5.600.000	687.288
486 Купување на возила	6.000.000	0
489 Капитални субвенции за претпријатија и НВО	22.715.000	22.715.000
49 Отплата на главница	9.150.000	9.143.202
491 Отплата на главнина	9.150.000	9.143.202

2.3 Буџетот на наменски и блок дотации

Приходи на Буџетот на наменски и блок дотации

Извршувањето на приходите на Буџетот на Наменски и Блок-дотации се во износ од 722.323.463,00 денари, што претставува 88,02% од планираните 820.675.000,00 денари.

За буџетската 2021 година, Буџетот на наменски и блок-дотации остварил дефицит во износ од 5.790.500,00 денари.

Прилог 3- Табеларен преглед на приходи од наменски и блок дотации

	Планирано Реализирано	
ВКУПНИ ПРИХОДИ	820.675.000	728.113.963
72 Неданочни приходи		
725 Други неданочни приходи		

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

74 Трансфери и донации	820.675.000	728.113.963
741 Трансфери од други нивоа на власт	820.675.000	728.113.963

Расходи на Буџетот на наменски и блок дотации

Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од Наменски и Блок-дотации е во износ од 728.113.963,00 денари или 88,72% од планираните 820.675.000,00 денари.

- Учеството на поделните видови на расходи во вкупно реализираните расходи за Извештајниот период е следно :

-Плати и надоместоци, реализирани се расходи во износ од 595.151.644,00 денари или 98,08 % од планираните 606.974.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2021 година овој вид на расходи учествува со 81,74% .

-Стоки и услуги , реализирани се расходи во износ од 100.748.912,00 денари или 73,25% од планираните 137.536.000,00денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2021 година овој вид на расходи учествува со 13,84%.

-Капитални расходи, реализирани се расходи во износ од 30.21.188,00 денари,или 41,35% од планираните 73.073.000,00 денари.

Притоа, Основното образование реализирало 20.203.218,00 денари капитални расходи,

Средното образование, реализирало 6.009.225,00 денари,а

Детските градинки реализирале 3.999.745,00 денари.

- Трансфери и субвенции реализирани се расходи во износ до 2.001.219,00денари што изнесува 60,99% од планираните 3.281.000,00 денари.Овие расходи на трансфери се однесуваат на :

-Трансфери за пензионирање и се однесуваат на следниве програми

- Програма Н10- Основно образование исплатени средства за отпремнини за пензионирање во износ од 1.076.918,00 денари.

- Програма Н20- Средно образование исплатени средства за отпремнини за пензионирање во износ од 171.852,00 денари.

- Програма К10- Библиотекарство, исплатени средства за отпремнина за пензионирање во износ од 172.260,00 денари.

-В10- Детски градинки, исплатени средства за отпремнина за пензионирање во износ од 224.410,00 денари.

-В20- Домови за стари, исплатени средства за отпремнина за пензионирање во износ од 110.352,00 денари.

На потставката 464910- Плаќања по судски решенија исплатени се средства во износ од 245.427,00

.

Исплатите се однесуваат на ЈОУ Градска библиотека "Борка Талески".

Прилог 4- Табеларен преглед на расходи од наменски и блок дотации

	Планирано	Реализирано
ВКУПНИ РАСХОДИ	820.684.000	728.113.963
40 Плати наемнини и надоместоци	606.794.000	595.151.644
401 Основни плати	437.317.000	427.847.079
402 Придонеси за социјално осигурување одработодавачите	169.477.000	167.304.565

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

42 Стоки и услуги	137.536.000	100.748.912
421 Комунални услуги, греење, комуникац. и транспорт	52.164.000	45.584.671
423 Ситен инвентар, алат и други материј. за поправки	24.745.000	19.790.773
424 Поправки и тековно одржување	27.488.000	17.203.631
425 Договорни услуги	31.104.000	16.872.648
426 Други тековни расходи	2.035.000	1.297.189
427 Привремени вработувања		
46 Субвенции и трансфери	3.281.000	2.001.219
464 Разни трансфери	3.281.000	2.001.219
48 Капитални расходи	73.073.000	30.212.188
480 Купување на опрема и машини	25.660.000	23.345.000
481 Градежни објекти	36.413.000	5.390.849
482 Други градежни објекти	11.000.000	1.476.339

Буџет на самофинансирачки активности

Приходи на Буџет на самофинансирачки активности

Извршувањето на Приходите на Буџетот на самофинансирачки активности се во износ од 32.462.766,00 денари, што представува 38,97% од планираните 83.293.000,00 денари.

Притоа за тековно функционирање на Единките корисници на Буџетот во текот на 2021 година приходовани се дел од пренесениот вишок од предходна година (депозит) во износ од 4.272.030,00 денари.

Анализирајќи го Билансот на приходи од самофинансирачки активности поодделно по подпрограми , односно по Единки корисници на Буџетот за 2021 година, остварувањата на приходите е следно :

- Во Програмата К10 -Култура-Библиотекарство остварени се приходи во износ од 559.910,00 денари, што представува 47,15% од планираните 1.179.000 денари во Буџет за 2021 год..

- Во Програмата В10- Детски градинки остварени се приходи во износ од 10.969.248,00 денари, што представува 29,01% од планираните 37.807.000,00 денари во Буџетот за 2021 год.

- Во Програмата В20- Домови за стари лица остварени се приходи во износ од 14.658.818,00 денари, што преставува 63,93% од планираните 22.930.000,00 денари во Буџетот за 2021 година.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

- Во Програмата Н10- Основно образование , остварени се приходи во износ од 1.110.997,00 денари , што представува 11,73% од планираните 9.473.000,00 денари во Буџет за 2021 год..

- Во Програмата Н20- Средно образование остварени се приходи во износ од 5.167.793,00 денари, што претставува 43,41% од планираните 11.904.000,00 денари во Буџет за 2021 год.

Прилог 5- Табеларен преглед на приходи од самофинансирачки активности

	Планирано	Реализирано
ВКУПНИ ПРИХОДИ	83.293.000	36.734.796
72 Неданочни приходи	76.890.000	32.462.766
721Претприемачки приход и приход од имот		8.620
722 Такси и надоместоци		5.942
723 Административни такси и надоместоци	75.670.000	32.028.448
725 Други неданочни приходи	1.220.000	419.756
74 Трансфери и донации	6.403.000	4.272.030
741 Трансфери од други нивоа на власт	6.403.000	4.272.030

Буџет на расходи од самофинансирачки активности

Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од самофинансирачки активности е во износ од 36.734.796,00 денари или 44,10% од планираните 83.293.000,00 денари во Буџетот за 2021 година.

Притоа за тековното функционирање на Единките Корисници на Буџетот во текот на 2021 година, приходовани се средства од пренесениот вишок од предходна година (депозит) во износ од 4.272.030,00 денари.

Учеството на поделните видови на расходи во вкупно реализираните расходи за 2021 година е следна :

-Плати и надоместоци , реализирани се расходи во износ од 5.727.163,00 денари или 96,91% од планираните 5.910.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2021 година, овој вид на расходи учествува со 15,59%.

-Стоки и услуги , реализирани се расходи во износ од 30.838.514,00 денари или 42,94% од планираните 71.811.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2021 година овој вид на расходи учествува со 83,95%.

-Субвенции и трансфери ,реализирани се расходи во износ од 9.910,00 денари, или 6,52% од планираните 152.000,00 денари.

-Капитални расходи , реализирани се расходи во износ од 520.800,00 денари, или 7,69% од планираните 6.770.000,00 денари.

Вкупниот износ на капитални расходи реализиран е во Потпрограмата:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

-Потпрограмата ВБ0-Капитални расходи за домови за стари.

Прилог 6- Табеларен преглед на расходи од самофинансирачки активности

	Планирано	Реализирано
ВКУПНИ РАСХОДИ	83.293.000	36.734.796
40 Плати наемници и надоместоци	5.910.000	5.727.163
401 Основни плати	4.240.000	4.123.541
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	1.670.000	1.603.622
42 Стоки и услуги	71.811.000	30.838.514
420 Патни и дневни расходи	1.173.000	103.636
421 Комунални услуги, греење, комуникац. и транспорт	8.229.000	4.524.815
423 Ситен инвентар, алат и други материј. за поправки	33.927.000	16.975.234
424 Поправки и тековно одржување	11.516.000	2.927.749
425 Договорни услуги	14.514.000	5.573.568
426 Други тековни расходи	2.452.000	733.512
427 Привремени вработувања		
46 Субвенции и трансфери	272.000	119.357
464 Разни трансфери	272.000	119.357
48 Капитални расходи	5.300.000	49.762
480 Купување на опрема и машини	450.000	27.337
481 Градежни објекти	4.800.000	
483 Купување мебел	50.000	22.425

Буџетот на донации

Приходи на Буџетот на донации

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Извршувањето на приходите од донации е во износ од 18.244.606,00 денари, што преставува 34,82% од планираните 52.403.000,00 денари.

Во 2021 година во Програмата Н10-Основно образование остварени се приходи од донации од следните проекти во вкупен износ од 577.871,00 денари;

Во Програмата Н20-Средно образование, од Проектот ЕРАЗМУС преку Националната Агенција за европски образовни програми во износ од 13.658.713,00 денари

Приходи остварени од реализација на Проекти од страна на Општината изнесуваат 4.008.022,00.

	Планирано	Реализирано
ВКУПНИ ПРИХОДИ	52.403.000	21.734.889
74 Трансфери и донации	52.403.000	21.734.889
741 Трансфери од други нивоа на власт	5.503.000	3.490.283
742 Донации од Странство	44.980.000	17.927.831
744 Тековни донации	1.920.000	316.775

Расходи на Буџетот на донации

Извршувањето на расходите на Буџетот од донации е во износ од 21.734.889,00 денари што преставува 41,48% од планираните 52.403.000,00 денари.

Притоа, за балансирање на повеќе превземени обврски во текот на 2021 година, приходувани се средства од пренесениот вишок на приходи од предходна година (депозит) во износ од 3.490.283,00 денари.

Реализираните расходи се однесуваат на следниве Програми:

-Е00 – Општинска администрација, реализирани се расходи во износ од 1.960.000,00 денари, за набавка на промотивен материјал како дел од Проектот Вештачко Езеро- Нови Можности,

-ЕА0- Капитални трошоци на Општината, реализирани се расходи во износ од 1.762.177,00 денари, за набавка на комунално возило од Проектот Вештачко Езеро- Нови Можности,

-Н10- Основно образование, од Проектот ЕРАЗМУС преку Националната Агенција за европски образовни програми, во износ од 3.576.507,00 денари;

-Н20- Средно образование, од Проектот ЕРАЗМУС преку Националната Агенција за европски образовни програми, во износ од 13.934.005,00 денари;

-Е00- Општинска администрација, реализирани се расходи во износ од 520.200,00 денари од Проектот со УНДП “Креирање можности за работа за сите”.

	Планирано	Реализирано
ВКУПНИ РАСХОДИ	52.403.000	21.734.889
42 СТОКИ И УСЛУГИ	44.466.000	19.972.712
420 Патни и дневни расходи	24.469.000	10.515.729
421 Комунални услуги, греење, комуникац. и транспорт		
423 Ситен инвентар, алати и др. матери, за попра.	1.179.000	236.177
424 Поправки и тековно одржување		
425 Договорни услуги	17.832.000	9.198.716
426 Други тековни расходи	986.000	22.090
47 Социјални бенефиции		
471 Социјални надоместоци		
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.937.000	1.762.177
480 Купување на опрема и машини	184.000	

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

481 Градежни објекти	1.820.000	
482 Други градежни објекти		
486 Купување на возила	5.933.000	1.762.177

3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивна вредност

Во однос на обврските што ЕЛС Општина Прилеп ги има кон добавувачите во земјата констатирано со состојба на ден 31.12.2021 година, е дека истите се во вкупен износ од **55.905.593,00** денари и истите поединечно кон секој добавувач изнесуваат :

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	A1-ОНЕ ВИП ДОО (4080015554205)		61.267,00	0,00	61.267,00
2	АВТО ГИНО ДООЕЛ (4021010512532)		3.302.034,00	0,00	3.302.034,00
3	АВТО КОНТРОЛ СЕРВИС (4021013521338)		20.604,00	0,00	20.604,00
4	АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ (4030990254533)		11.088,00	0,00	11.088,00
5	АГРОФООД ДОО (4021012520354)		176.650,00	0,00	176.650,00
6	АДВОКАТ КИРИЛ ТОДОДРОСКИ (2100686070201)		98.280,00	0,00	98.280,00
7	АДВОКАТ РИСТО НИКОЛОСКИ (5021014503892)		30.713,00	0,00	30.713,00
8	АЛТАН 2007 ДООЕЛ (4021007153920)		700,00	0,00	700,00
9	АНДРИАНО ДООЕЛ ФОТО ПРИНТ (4021004144653)		227.233,00	0,00	227.233,00
10	АС-КОМЕРЦ ДПТУ ГОСТИВАР (4007998114690)		435.361,00	0,00	435.361,00
11	АСПЕКТ ДОО (4030992262800)		24.780,00	0,00	24.780,00
12	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ (4080009505456)		2.124,00	0,00	2.124,00
13	ВЕЧЕР-ПРЕС ДООЕЛ (4030004503396)		95.980,00	0,00	95.980,00
14	ВИА СИГНАЛ (4030005555559)		215.472,00	0,00	215.472,00
15	ВИТАМИНКА ПИ АД (4021991116887)		498.500,00	0,00	498.500,00
16	ГРИН ТИМ ДОО-ЕКО КЛУБ ПЛУС ДОО (4002016548798)		18.900,00	0,00	18.900,00
17	ДАКА СЕРВИС (4002992102087)		8.850,00	0,00	8.850,00
18	ДЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ 93-ТД (4021993111696)		77.159,00	0,00	77.159,00
19	ЕВН ГРУП-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА (4080016560608)		722.728,00	0,00	722.728,00
20	ЕДС ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС (4080012531832)		1.227.944,00	0,00	1.227.944,00
21	ЕДУСОФТ (4030996117953)		11.357,00	0,00	11.357,00
22	ЕКСТРА СКОПСКО (4020991102910)		7.375,00	0,00	7.375,00
23	ЕЛЕКТРО ЕЛЕМЕНТ ДООЕЛ ПРИЛЕП (4021005148385)		29.808,00	0,00	29.808,00
24	ЕЛЕКТРО ТОЧИЛА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ (4021993113761)		4.061.651,00	0,00	4.061.651,00
25	ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ СГГ ДООЕЛ УВОА ИЗВОЗ (4021013521630)		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

26	ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. - СКОПЈЕ (4030002461596)		11.580,00	0,00	11.580,00
27	ЖИКОЛ ДООЕЛ (4027992105755)		9.081.209,0 0	0,00	9.081.209,00
28	ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЖЕТВА НА ЗНАЕЊЕ (4021006150634)		5.500,00	0,00	5.500,00
29	ЗЕЛС (4030988244156)		1.123.744,0 0	0,00	1.123.744,00
30	ЗЕНИТ ПРЕС ПЛУС ДОО (40210155290)		17.700,00	0,00	17.700,00
31	ЗФРЛСЈП ВЕЛЕС (4004997107233)		3.500,00	0,00	3.500,00
32	ИБО ПОД ДООЕЛ ЗД (0387)		126.361,00	0,00	126.361,00
33	ИВАН КОМЕРЦ АЕ ТД (4021992108250)		251.517,00	0,00	251.517,00
34	ИЗОФАС ДОО (4021990101550)		171.952,00	0,00	171.952,00
35	ЈАНА 2018 ДООЕЛ РЕС.АТЛАС (4021018535728)		11.000,00	0,00	11.000,00
36	ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ (4021021541895)		115.000,00	0,00	115.000,00
37	ЈП ЗА ПУП (4021004144432)		237.514,00	0,00	237.514,00
38	КабелНет КДС ДООЕЛ Прилеп (4021001132514)		20.335,00	0,00	20.335,00
39	КАПАЧЕ ДООЕЛ (4021015528771)		10.500,00	0,00	10.500,00
40	КЕЈК БАР ДООЕЛ (4021016529682)		860,00	0,00	860,00
41	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ ФИЛ.ПРИЛЕП (4030989254937)		236,00	0,00	236,00
42	КОМУНАЛЕЦ ЈКП (4021989114346)		71.992,00	0,00	71.992,00
43	КОНДО 2-МИРЕН СОН ДООЕЛ-ПЕРАЛНА ДООЕЛ КОНДО (2000010624770)		3.600,00	0,00	3.600,00
44	ЛЕОНЕ-ПИЦА ДООЕЛ (4021015526892)		6.700,00	0,00	6.700,00
45	МАКЕДОНСКА ПОШТА-ПРИЛЕП- ЦРПС (4030997339674)		87.841,00	0,00	87.841,00
46	МАКИНСПЕКТ (4030994251946)		4.720,00	0,00	4.720,00
47	МАРМАЈОЗ ДООЕЛ (4021011515721)		74.458,00	0,00	74.458,00
48	МАРФИЛ ДЕЛИКАТЕС (4021003138528)		7.218,00	0,00	7.218,00
49	МЕЃАШИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ (4030995179890)		8.000,00	0,00	8.000,00
50	НОТАР НАТАША ВЕЛЕСКА (5021017505233)		1.190,00	0,00	1.190,00
51	ОГНОПРЕВЕНТ ИНЖИНИРИНГ (4030992239211)		47.458,00	0,00	47.458,00
52	ОПТИМУМ ДООЕЛ (4021999124544)		102.367,00	0,00	102.367,00
53	ПЕРКАН ПРОЕКТ (0087)		70.800,00	0,00	70.800,00
54	ПРИЛЕПЕЦ АМД (4021992102740)		70.908,00	0,00	70.908,00
55	ПРИМАТЕКС БРАНКА ДПТУ ДООЕЛ (4030994214768)		444.150,00	0,00	444.150,00
56	ПРОСПЕРО ДООЕЛ (4021995120234)		354,00	0,00	354,00
57	ПУЦКО ПЕТРОЛ ДОО (4018999101772)		277.202,00	0,00	277.202,00
58	РАДИО ХОЛИДЕЈ ТРД ДООЕЛ (4021995113742)		6.000,00	0,00	6.000,00
59	РИКОМАК КОПИР СЕРВИС (4030003490050)		3.350,00	0,00	3.350,00
60	СЛОБОДЕН ПЕЧАТ АДРИА МЕДИА БАЛКАН (4057013522738)		41.300,00	0,00	41.300,00
61	СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ЈП (4030987108771)		14.200,00	0,00	14.200,00
62	СОУНДС РЕНТ ДСЦ ДООЕЛ (4021017532903)		40.800,00	0,00	40.800,00
63	СТЕЛАНТОНИОТНИ ДООЕЛ ПРИЛЕП (4021017532130)		19.200,00	0,00	19.200,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

64	СТЕНТОН ГРАДБА ДОО (5000000005292)		30.290.553,00	0,00	30.290.553,00
65	ТУТУНСКА БАНКА-НЛБ АД - С К О П Ј Е (4030993191133)		448,00	0,00	448,00
66	УНИ БАНКА СКОПЈЕ (4030993252736)		600,00	0,00	600,00
67	ФИТАЛИЈА ДООЕЛ (5000000004238)		2.425,00	0,00	2.425,00
68	ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ ДООЕЛ (4030003476635)		299.250,00	0,00	299.250,00
69	ХОТЕЛ АТЛАС ИНВЕСТ ТД ДОО (4021010512737)		21.180,00	0,00	21.180,00
70	ХОТЕЛ КРИСТАЛ ПАЛАС (4021998122092)		36.360,00	0,00	36.360,00
71	ХРАМ СВ. БЛАГОВЕШТЕНИЕ (3000200034040)		25.600,00	0,00	25.600,00
72	ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ЈЗУ-ПРИЛЕП (4021993106668)		187.748,00	0,00	187.748,00
73	ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ (4011001117382)		77.655,00	0,00	77.655,00
74	ШОПЕ КОМПАНИ ДОО (4021001132522)		4.900,00	0,00	4.900,00
	ВКУПНО	0,00	55.905.593,00	0,00	55.905.593,00
				0,00	55.905.593,00

На konto 1280 - Други побарувања, евидентирани се уплати од правни и физички лица по основ на надоместок за уредување на градежно земјиште и легализација на дивоизградени објекти за кој во сметководство не се пристигнати договори или друга документација со која соодветно ќе биде раскнижана уплатата. Овие уплати се во износ од **4.830.236,00** денари.

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	БУЏЕТ НА РМ (9999999999999)	4.830.236,00		4.830.236,00	0,00
	ВКУПНО	4.830.236,00	0,00	4.830.236,00	0,00
				4.830.236,00	0,00

На konto 128002- Сомнителни и спорни побарувања пренесен е дел од облогот на данок на имот од физички лица во износ од 8.834.882,00,00 денари и дел од облогот од данок на имот од правни лица во износ од 2.887.540,00 денари. Овие корекции се направени во Билансот на состојба на Буџетот за 2021 година по извршените корекции кај сомнителните и спорните побарувања на облог од данок на имот кај физички лица кои се ствани во категорија на активни обврзници.

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ (0257)	13.891.064,00	5.056.182,00	8.834.882,00	0,00
2	ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ ОД ПРАВНИ ЛИЦА (0406)	2.887.540,00		2.887.540,00	0,00
	ВКУПНО	16.778.604,00	5.056.182,00	11.722.422,00	0,00
				11.722.422,00	0,00

На konto 1200 - Побарувања од купувачи – евидентирани се побарувања кон правни и физички субјекти по однос на надоместок за легализација на дивоизградени објекти во вкупен износ од **6907,00** денари. Ваквите обврски се уредени со соодветни договори и решенија за задолжувања, што ја прави наплатата реална и остварлива. Истите се дадени во следната табела:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Бр .	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	АЛИМАСКОСКА ЛИЛЈАНА (1003959445012)	70.725,00		70.725,00	0,00
2	АМЕДОСКИ СЕВРЕЏАН (1202975440031)	8.784,00		8.784,00	0,00
3	БУЏЕТ НА РМ (99999999999999)	3.628.804,00		3.628.804,00	0,00
4	ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ (4002009515450)	9.225,00		9.225,00	0,00
5	ДИМЕСКИ ВИДАН-ЛЕГАЛИЗ. (1311972440018)	1.000,00		1.000,00	0,00
6	ДИМОСКИ ЖИВКО (0612958440028)	20.923,00		20.923,00	0,00
7	ЗОРАН БОНЕСКИ - КАДИНО СЕЛО (2408963440010)	10.370,00		10.370,00	0,00
8	ЈАКИМОСКИ ЃОРЃИЈА (1210942440012)	61,00		61,00	0,00
9	ЈОНЧЕСКА СУЗА (1504968445016)	4.880,00		4.880,00	0,00
10	КИРИЛ АНДОНОСКИ (0702948440010)	2.013,00		2.013,00	0,00
11	КОЧОСКИ ЛАЗО-ЛЕГАЛИЗАЦИЈА (0207959440011)	18.259,00		18.259,00	0,00
12	КРСТЕСКА ВАСКА (2609957445006)	5.063,00		5.063,00	0,00
13	МЕНДЕ НИКОЛОСКИ (1805981440007)	61,00		61,00	0,00
14	МИЛОРАД БОГОЕСКИ* (2807963440012)	4.514,00		4.514,00	0,00
15	НАУМОСКИ КИРО (1204955440003)	63,00		63,00	0,00
16	НЕДАНОСКИ МАРЈАН (2808959440012)	60,00		60,00	0,00
17	НЕДЕСКА ЛЕНКА (1308949445001)	488,00		488,00	0,00
18	НОНЕСКИ КИРО (1307960440007)	90,00		90,00	0,00
19	ОЛЈАЧА ГОРАН (1102976440030)	854,00		854,00	0,00
20	ПАЗАРИ ЈКП (0199)	387.718,00		387.718,00	0,00
21	ПЕТРЕСКИ НИКОЛЧЕЛИЈАЈОРДАНСКА (2502985440037)	2.318,00		2.318,00	0,00
22	РАКИЦИОСКИ ГОЦЕ (2501982440013)	34.094,00	5.000,00	29.094,00	0,00
23	РАМИЗЕ АЛИЈОСКА* (1109957445042)	732,00		732,00	0,00
24	САЛИОСКА АТИНА (2408975455234)	500,00		500,00	0,00
25	ТОДОРОВСКИ ГОРАНЧО (2508969440041)	4.000,00		4.000,00	0,00
26	ТОМЕСКИ ДАНО (1804966440010)	3.233,00		3.233,00	0,00
27	ТОНИ ТОДОРОВСКИ (0312963440008)	3.814,00	1.907,00	1.907,00	0,00
28	ТРАЈКОСКА БОЈАНА (0512952445007)	2.135,00		2.135,00	0,00
29	ТРПЧЕСКИ ДРАГАН (1102963440015)	61,00		61,00	0,00
30	ЧАВЛЕСКИ ЖАН (1103969440013)	1.830,00		1.830,00	0,00
31	ЏАФЕРОСКИ СУЛЕЈМАН (1703966440001)	61,00		61,00	0,00
	ВКУПНО	4.226.733,00	6.907,00	4.219.826,00	0,00
				6.907,00	0,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

На konto 1200 - Побарувања од купувачи - евидентирани се побарувања кон правни и физички субјекти по однос на надоместок за уредување на градежно земјиште во вкупен износ од **1.975.232,00** денари. Ваквите обврски се уредени со соодветни договори и решенија за задолжувања, што ја прави наплатата реална и остварлива. Истите се дадени во следната табела:

Бр	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТ.И ДЕЛ.ПРОСТОР (4080011521612)	5,00		5,00	0,00
2	АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ* (0402993440001)	199.771,00	199.771,00	0,00	0,00
3	АЛЕКСОСКА ЛОЗА (1611957445007)	107.915,00	107.915,00	0,00	0,00
4	АПОСТОЛОСКА ЕЛЕНА (0106967445005)			0,00	0,00
5	АЦЕ ЦВЕТАНОСКИ-САШЕ ЦВЕТАНОСКИ (1204985440040)	24.065,00	24.065,00	0,00	0,00
6	АШИМ ОСМАНИ (0107979450221)	109.792,00	109.792,00	0,00	0,00
7	БИЛЈАНА СТОЈАНСКА- (0806992445003)	65.516,00	65.516,00	0,00	0,00
8	БИРН-2002 (4021002146160)			0,00	0,00
9	БЛАГОЈЧЕ ЈОВАНСКИ (0609982440038)	150.050,00	150.050,00	0,00	0,00
10	ВЕТАЦОКОСКИ НИКОЛА (1311941450074)	57.815,00	57.815,00	0,00	0,00
11	ВРТАНОСКИ ГЛИГОРЧЕ (1504966440025)	23.293,00	23.293,00	0,00	0,00
12	ГАЛЕВА КАМЕЛИЈА ПЛ. ДИМИТАР (1809973440044)	39.081,00		39.081,00	0,00
13	ГРЕЕН МЕДИКАЛ ДПТУ (4021018536465)	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
14	ГУЛЕСКИ ДАРКО (2001982440002)	126.090,00	126.090,00	0,00	0,00
15	ДЕНИЦА КОСТАДИНОСКА (3006963445023)	55.102,00	55.102,00	0,00	0,00
16	ДИМЕ БОЗОСКИ - СОВЕТ (0908976440007)			0,00	0,00
17	ДИМОСКИ ВЛАДИМИР (3101986440005)			0,00	0,00
18	ДИНО 99 ДООЕЛ (4021017532075)	994.860,00	750.000,00	244.860,00	0,00
19	ЃОКО КУКЕСКИ-ДАНИЕЛ ЃОРЕСКИ (0302987440011)	50.214,00	50.214,00	0,00	0,00
20	ЃОРЃИЈА СТОЈКОСКИ (0804960450118)	113.083,00	113.083,00	0,00	0,00
21	ЕВН МАКЕДОНИЈА (2100593377318)	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
22	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-ЕВН МАКЕДОНИЈА (4030989128346)	298.728,00		298.728,00	0,00
23	ЗАТВОР КПУ (4021007155664)	14.502,00	14.502,00	0,00	0,00
24	ИГОР ИЛИОСКИ (2407983440010)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
25	ИГОР МАЛКОСКИ (2107981440001)	238.666,00	238.666,00	0,00	0,00
26	ЈОВЧЕСКИ ЈОВАН И ПАТОСКИ ЗЛАТКО (1308955440003)	53.966,00	53.966,00	0,00	0,00
27	КАРПА ДООЕЛ (4021004142588)			0,00	0,00
28	КИРЕ ЈОНОСКИ - СОВЕТ (2908981440012)	297.703,00	297.703,00	0,00	0,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

29	КОТЕСКА ЕЛИЗАБЕТА (1308974445016)	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00
30	ЛУ-МАТ КОМ ДООЕЛ (4021015526663)	705.783,00	352.893,00	352.890,00	0,00
31	МАРМОР-СТИЛ ДООЕЛ ПРИЛЕП (4021019538186)	2.206.263,0 0	2.206.263,0 0	0,00	0,00
32	МАРФИЛ МИП ДОО (4021001132662)	6.738,00		6.738,00	0,00
33	МИЛАН ПЕТРЕСКИ= (1212951440001)	202.369,00	202.369,00	0,00	0,00
34	МОМИРОСКИ БОШКО (1412951440027)			0,00	0,00
35	МОТОЦЕНТАР ДОО (4030994203810)			0,00	0,00
36	НАТ ТЕКСТИЛЕ ДОО (4021010511994)	360,00		360,00	0,00
37	НИКОЛОСКИ ДАРКО- (1905981440036)			0,00	0,00
38	ОЛИВЕР СПАСЕСКИ (2504971440029)	37.625,00	37.625,00	0,00	0,00
39	ОРДЕ ЧОПЕЛА ДСУ (0081)	2.690,00		2.690,00	0,00
40	ОСМАНОСКИ ОСМАН (1010959440033)			0,00	0,00
41	ПАНОСКИ ПЕТАР (0021)	20.000,00		20.000,00	0,00
42	ПОП ДИМИТРИОСКА ТРЕНКОСКА САШКА (2310974445014)	303.852,00	303.852,00	0,00	0,00
43	РИСТЕ НАНЕСКИ (2703962440000)			0,00	0,00
44	СЕДЛОСКИ ГОЦЕ (1004974440007)			0,00	0,00
45	СЛАВЕ НАУМОСКИ (0211976440006)	28.185,00	28.185,00	0,00	0,00
46	СТАРА ФУРНА ДПТУ (4021012520028)	2,00		2,00	0,00
47	СТОЈАНОСКИ БЛАЖЕ- (2711966440024)	174.328,00	174.328,00	0,00	0,00
48	СУЗАНА ЈОВАНОВСКА (0910960445003)	168.806,00	84.404,00	84.402,00	0,00
49	ТАЊА НАУМЧЕВСКА платено за милан наумчев (1303991415056)	120.764,00	120.764,00	0,00	0,00
50	ТРАЈКОСКА ДАНИЕЛА МАТОВСКА - СОВЕТ (0701983445045)	102.855,00	102.855,00	0,00	0,00
51	ТРАЈЧЕ КАМЧЕСКИ (0805996440026)	76.084,00	76.084,00	0,00	0,00
52	ХАЛЕСКИ ХРИСТО (1601940440014)	8.456,00		8.456,00	0,00
53	ХОТЕЛ АТЛАС ИНВЕСТ ТД ДОО (4021010512737)	5.169.112,0 0	4.252.092,0 0	917.020,00	0,00
54	ЦВЕЈОСКИ РОБЕРТ (0612968440034)	204.517,00	204.517,00	0,00	0,00
	ВКУПНО	12.665.098, 00	10.689.866, 00	1.975.232,00	0,00
				1.975.232,00	0,00

На konto 1200 - Побарувања од купувачи - евидентирани се побарувања кон правни и физички субјекти по однос на договорна камата за ненавремено почнување со градба на објекти согласно Законот за градење во вкупен износ од **977.274,00** денари. Ваквите побарувања се уредени со соодветни договори и фактури за задолжувања, што ја прави наплатата реална и остварлива. Истите се дадени во следната табела:

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	АПОСТОЛОСКА ЕЛЕНА (0106967445005)	45.684,00	30.456,00	15.228,00	0,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

2	ВЛАТКО ИНГИЛИЗОВ (1201982440016)	256.511,00		256.511,00	0,00
3	ДЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ 93-ТД (4021993111696)	100.000,00		100.000,00	0,00
4	ЗДРАВКО ЧОЛАКОВСКИ (2903971440004)	20.538,00		20.538,00	0,00
5	КАРПА ДООЕЛ (4021004142588)	263.340,00		263.340,00	0,00
6	МАРФИЛ МИП ДОО (4021001132662)	200.094,00	132.887,00	67.207,00	0,00
7	ПЕЛА ТРАНС КОМПАНИ (4021008505430)	10.954,00		10.954,00	0,00
8	ПЕТРОСКИ БОБАН (2612981440008)	21.646,00		21.646,00	0,00
9	ПРЕМИУМ АГС ДОО (4021009509048)	235.186,00	159.448,00	75.738,00	0,00
10	РИСТЕСКИ ИГОР (1509980440013)	123.521,00		123.521,00	0,00
11	СИНАДИНОСКИ МИРЕ (2502959440037)	22.591,00		22.591,00	0,00
	ВКУПНО	1.300.065,00	322.791,00	977.274,00	0,00
				977.274,00	0,00

Од страна на Општинската администрација, констатирано е дека по основ на Закупнини, повеќе правни и физички лица, имаат обврска према ЕЛС – Општина Прилеп заклучно со 31.12.2020 година. и покрај обврските кои овие субјекти ги имаат превземено согласно на склучените Договори за закуп, истите нередовно ги измируваат своите обврски, зашто од страна на општинската администрација се повеќекратно опоменувани, спрема одреден број корисници беа покренати и тужби пред надлежниот суд. Во тек се и постапки за наплата по пат на присилно извршување. Обврските на име закупнини се прикажани во следната табела:

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	АДЕМОСКИ СЕИД -ЗАКУПНИНА (0058)	269.700,00	18.000,00	251.700,00	0,00
2	АЛТЕА-ПОЛИКЛИНИКА ПЗУ (0039)	13.750,00		13.750,00	0,00
3	БОШКОСКИ КИРИЛ-ЗАКУПНИНА (0008)	69.600,00		69.600,00	0,00
4	ВЕЛЈАНОСКА МАРИЧЕ-ТЕЗГА (2109975445002)	1.080,00		1.080,00	0,00
5	ДАРИГО ДОО (4021995106576)	164.684,00		164.684,00	0,00
6	ЖИТО ПРИЛЕП АД (4021976119934)	56.100,00		56.100,00	0,00
7	ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ (24666)	135.685,00		135.685,00	0,00
8	ИНЕКС-27 ЗАКУПНИНА (0076)	32.000,00		32.000,00	0,00
9	ЈАНЕСКА ЛИЉА-ТЕЗГА (2803977419002)	1.080,00		1.080,00	0,00
10	КОНДОСКИ ИЛИЈА-ЗАКУПНИНА (0016)	17.500,00		17.500,00	0,00
11	ЛЕПИТКОВ МИТРЕ-ЗАКУПНИНА (0031)	150.400,00		150.400,00	0,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

12	МАРАКАНА ДТПУУ 2007 УВОЗ ИЗВОЗ- ЗАКУПНИНА (4027007155069)	60,00		60,00	0,00
13	НИКОЛОСКИ ЛЉУБЕН-ЗАКУПНИНА (0061)	70.000,00		70.000,00	0,00
14	РАДИЧОСКИ КОМПАНИ ЗАКУПНИНА (4021000129404)	24.000,00		24.000,00	0,00
15	РИСТЕСКИ ЛАДО-ЗАКУПНИНА (0018)	346.100,00		346.100,00	0,00
16	СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД ДОО (4030007632631)	236.304,00	236.304,00	0,00	0,00
17	ТРАЈКОСКИ БОРИС - ЗАКУПНИНА (0147)	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
18	ФК ПРИЛЕП (4021005147834)	280.800,00	93.600,00	187.200,00	0,00
19	ХАЈДИ ДЕЛУКС ДООЕЛ (4021014526082)	107.827,00	107.827,00	0,00	0,00
20	ХЕР-АСТРА ДООЕЛ (4021003140336)	572.732,00	500.641,00	72.091,00	0,00
	ВКУПНО	2.565.002,00	971.972,00	1.593.030,00	0,00
				1.593.030,00	0,00

По основ на облог од јавна чистота Општина Прилеп има побарувања во износ од **10.149.099,00** денари. Овие побарувања се однесуваат на ЈКП Комуналец кој што воедно ја фактурира и собира оваа комунална такса која е приход на општинскиот буџет.

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ОБЛОГ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА- КОМУНАЛЕЦ (3232)	16.310.931,00	6.161.832,00	10.149.099,00	0,00
	ВКУПНО	16.310.931,00	6.161.832,00	10.149.099,00	0,00
				10.149.099,00	0,00

По основ на облог од данок на имот од правни и физички лица Општина Прилеп има побарувања во износ од **44.653.108,50** денари.

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ (0257)	64.463.929,00	29.897.376,00	34.566.553,00	0,00
2	ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ ОД ПРАВНИ ЛИЦА (0406)	20.837.759,50	10.751.204,00	10.086.555,50	0,00
	ВКУПНО	85.301.688,50	40.648.580,00	44.653.108,50	0,00
				44.653.108,50	0,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

На konto 1204 - Побарувања од корисници на Буџетот , се водат побарувањата по основ на присилно извршени управни акти , врз основа на кој и е настаната обврската на овие физички лица према Општината. Истите се дадени во прилог во Спецификацијата која следи:

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ДАСКАЛОСКИ КИРО	33.072,00		33.072,00	0,00
2	ДИМЕСКИ БОЖИДАР- ПРИСИЛНО ТУРКАЊЕ (0322)	41.531,00		41.531,00	0,00
3	ЃОРЃИЕСКИ МАРКО	97.768,00		97.768,00	0,00
4	ЗЕРОСКИ СОТИР	33.072,00		33.072,00	0,00
5	ЗЗ МАРИОВО	127.944,00		127.944,00	0,00
6	ОПШТИНА-КРУШЕВО	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
7	ОРДАН КУЗМАНОСКИ	3.868,00		3.868,00	0,00
8	РИКАЛОСКА ВЕРА-ПРИС.ТУРК.	61.400,00		61.400,00	0,00
9	СИЛЈАНОСКИ РИСТО- ПРИС.ТУРКАЊЕ (0324)	67.791,00		67.791,00	0,00
10	ТОДОРОВСКИ СПИРО	64.696,00		64.696,00	0,00
11	ТОМИСЛАВ ТРАЈКОСКИ*	12.600,00		12.600,00	0,00
12	ЦВЕТАНОСКИ КИРИЛ И НАДА	33.072,00		33.072,00	0,00
	ВКУПНО	750.814,00	174.000,00	576.814,00	0,00
				576.814,00	0,00

По основ на облог од Билборди , реклами , објави и оглас на јавни места , Општина Прилеп има побарувања во износ **1.454.632,00** денари.Најголемиот дел од овие побарувања се реални и наплатливи во текот на 2021 година.

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	АКЦЕНТ МЕДИЈА ДООЕЛ (0125)	132.540,00	132.540,00	0,00	0,00
2	ВИКЕЛИ ДООЕЛ (4021991111443)	429.024,00	235.600,00	193.424,00	0,00
3	ОБЛОГ ЗА БИЛБОРДИ,ИСТАКНУВАЊЕ РЕКЛАМИ И ОБЈАВИ (1205)	893.178,00	185.518,00	707.660,00	0,00
4	ОК МЕДИЈА ДООЕЛ СТАРО КАЛАПЛАКАТ ДООЕЛ (4030006598090)	149.816,00	149.816,00	0,00	0,00
5	ПРИЛЕПЕЦ АМД (4021992102740)	523.298,00		523.298,00	0,00
6	СИТИ МЕДИЈА ДООЕЛ (4021008505669)	30.250,00		30.250,00	0,00
7	СКРИН МЕДИЈА ДОО (4028008505361)	505.346,00	505.346,00	0,00	0,00
	ВКУПНО	2.663.452,00	1.208.820,00	1.454.632,00	0,00
				1.454.632,00	0,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

По основ на облог од данок на промет на недвижности и права за 2021 година, Општина Прилеп има претплата на побарувања во износ од 618.652,50 денари, додека побарувањето по основ на облог од данок на наследство и подарок изнесуваат 570.376,00 денари, што се констатира од приложената спецификација:

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ОБЛОГ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖ. И ПРАВА (0252)	44.538.529,00	43.919.876,50	618.652,50	0,00
2	ОБЛОГ ОД ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК (0251)	6.426.541,00	5.856.165,00	570.376,00	0,00
	ВКУПНО	50.965.070,00	49.776.041,50	1.189.028,50	0,00
				1.189.028,50	0,00

По основ на облог од комунална такса - фирмарина Општина Прилеп има побарувања во износ од **46.617.969,00** денари. Во текот на 2022 година, значителен дел од овие побарувања се реални и наплатливи.

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ОБЛОГ ОД КОМУНАЛНА ТАКСА - ФИРМАРИНИ (0253)	54.726.669,00	8.108.700,00	46.617.969,00	0,00
	ВКУПНО	54.726.669,00	8.108.700,00	46.617.969,00	0,00
				46.617.969,00	0,00

По основ на облог за користење на простор пред деловна просторија Општина Прилеп има побарувања за 2021 година во износ од **5.874.863,00** денари, а се однесува на побарување од Комунална такса за користење на паркинзи со кои стопанисува ЈП за ПУП во износ од **4.756.479,00** денари, додека од облогот за користење на простор пред деловна просторија од правни лица имаме побарувања во износ од 1.118.384,00 денари

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ЈП ЗА ПУП (4021004144432)	4.756.479,00		4.756.479,00	0,00
2	ОБЛОГ ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРОС.ПРЕД ДЕЛОВ.ПРОСТОР (0254)	4.281.076,00	3.162.692,00	1.118.384,00	0,00
	ВКУПНО	9.037.555,00	3.162.692,00	5.874.863,00	0,00
				5.874.863,00	0,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

По основ на облог за користење на музика во јавни локали Општина Прилеп има побарувања во износ од **810.598,00** денари. Во текот на 2022 година, дел од овие побарувања се реални и наплатливи.

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ОБЛОГ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МУЗИКА ВО ЈАВ. ЛОКАЛИ (0255)	1.049.738,00	239.140,00	810.598,00	0,00
	ВКУПНО	1.049.738,00	239.140,00	810.598,00	0,00
				810.598,00	0,00

4. Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок-дотациите за делегирани надлежности

ИЗВЕШТАЈ

**од Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина
за примени и завршени предмети, реализирани проекти, реализација на програми од наведената година, поединечно
класифицирани од секое одделение**

СЕКТОРОТ ЗА УРБАНИЗАМ , КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, програмата и своите активности ја реализираше преку четирите одделенија:

- 1.ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,
- 2.ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ,
- 3.ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И
- 4.ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ, РАСПОЛАГАЊЕ, АДМИНИСТРИРАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНАТА преку следните програми:

F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

J00 ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

J30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

J60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ

J80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

JA0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

JD0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

JG0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

JJ ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

JL ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

JN УРБАНА ОПРЕМА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Сите постапки и активности на одделенијата прикажани се во овој сублимиран Извештај, според погоре наведениот редослед:

1.Извештај за реализирани активности на Одделението за урбанизам и заштита на животната средина за 2021 година.

Работните задачи кои ги извршуваат службените лица се управни постапки и други дејствија кои имаат правно дејство врз правата, обврските или правните интереси на правни и физички лица, а се водат во согласност со Законот за градење, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Законот за урбанистичко планирање, Законот за заштита на животната средина, Законот за минерални сировини и со примена на други закони (Закон за заштита на природата, Закон за бучава, Закон за управување со отпад, Закон за води, Закон за квалитет на амбиентален воздух, Закон за шуми и др.)

Постапките се водат во информациските системи Е-одобрение за градење и Е-урбанизам, како и по поднесени барања во хартиена форма преку архивата на општината.

Ред.бр.	Вид на предмет	Примени предмети во тековен мес	Решени предмети	Останати предмети за решавање	Жалби	Управен спор
1	2	3	4	5	6	7
1	Извод од урбанистички план или урбанистичко планска документација за градба	862	821	41		
2	Одобрување на идеен проект	31	34			
3	Одобрение за подготвителни работи	4	4			
4	Одобрение за градење	44	39	11	3	2
5	Заклучок за прекин-одобренија	15	12			
6	Пријава за отпочнување со градење	17	15	2		
7	Решение за измена во тек на градење	12	10	5	2	
8	Решение по член 74	16	16	5	1	2
9	Решение за промена на инвеститор	6	6			
10	Одобрение за реконструкција	21	16	5		
11	Одобрение за пренамена од станбен во деловен простор	1	1			

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

12	Решение за адаптација	14	15			
13	Решение за рек.со пренамена и адапт.со пренамена	1	1			
14	Решение за отстранување на објект	17	6	12		
15	Барање за запишување на објект во јавната книга на недвиж.	30	28	3		
16	Барање за КП кога влегува во градежен реон					
17	Барање за отпочнување постапка за ЛУПД					
18	Извод од урбанистички план за изработка на план дуп, рп, гуп, упс, упвнм, лупд, дупд)	4	4			
19	Барања за отпочнување постапка за донесување на дуп					
20	Барање за отпочнување на постапка за донесување на упс					
21	Барање за отпочнување на постапка за донесување на упвнм					
22	Барање за одобрение на планска програма					
23	Техничка исправка на план					
24	АУП					
25	Барање за пренамена на земјиште од земјоделско во градежно					
26	услови за планирање					
27	Постапка за пренамена на земјиште-урб.планови и проекти					
28	Регулациски планови					
29	Урбанистички проекти					
30	Барања за Б-дозволи					
31	Надоместок за Б-дозволи					
32	Извештаи и програми за постапување со отпад					
33	ПИМ -е-урбанизам					
34	Барања за одобрување на елаборати за заштита на животна средина					
35	Барања на мислења -животна средина -концесии					
36	Барање за прибележување и предбележување на одобренија	20	20			

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

37	Други предмети кои не се управна постапка(Информации, извештаи, записници за увид, мислења и сл.)	105	105			
38	Градби за кои не е потребно одобрение(член 73)	6	6	1	1	
39	Пропратни писма, преписки и сл.	150	150			
40	Други Управни акти	60	60			
	ВКУПНО	1436	1369	85	7	4

2. Извештај за реализирани активности на Одделението за комунални работи на Општина Прилеп за реализирани проекти и програми за 2021 година,

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ (ЈГО) И СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ (ЈЮ)

- Изградба на Пречистителна станица и куќни приклучоци за локален канализационен систем во н.м. Мало Коњари (преку МТВ, донација од ЕИБ) – 2021г.

ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ (GDO)

Одобрен во е-урбанизам Проект за инфраструктура за гасовод Прилеп.

658079,00 ден (со ДДВ)

ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ (ЈЗО) И ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ (ЈАО)

Програма	Опис				2021
	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ				
1	Потрошена електрична енергија				
	- Набавка на електрична енергија (KW/h)				2,050,000
2	Ситен инвентар, алат и други материјали за одржување				
	- Замена и поставување на нови светилки				900
	- Замена на оштетени дрвени и метални столбови				10
3	Поправка и одржување на опремата				
	- Број на интервенции				1,000

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	
1	Изработка и ревизија на проектна документација -ул.,Александар Македонски,, - дел -ул.,Петта Прилепска Бригада,, - дел	Во тек (500000,00 со ДДВ)
2	Изградба на објекти во енергетиката	
	-ул. „Бранко Секулоски Белата,, дел 550 m -ул. „Кеј 19 ти Септември,, дел 330 m	2021 г.
	- Ул.,Дебарца,, - обезбедени средства од МТВ	Во тек
3	Реконструкција на објекти во енергетиката	
	- Крст на Маркови Кули, Електроточила инженеринг - Замена на постојни светилки на светилки со лед диоди, Електроточила инженеринг	

- Замена на постоечко ЈО со светилки со лед диоди во 10 рурални подрачја, Електроточила и. (Проект одобрен од Биро за развој по апликација на ЛЕР Општина Прилеп)	2021г.
--	--------

ПОСТАПКИ ВО ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ е-урбанизам и е-градежна дозвола, за инфраструктурни објекти од областа на водоводна, канализациона, електроенергетска, телекомуникациска инфраструктура и гасовод.

1. Постапки во **е-урбанизам** – проекти за инфраструктура и урбанистички проекти:
 - примени предмети.....11
 - завршени предмети.....2
 - предмети во постапка.....9
 - предмети во постапка на пренамена на земјиште6
2. Постапки во **е-градежна дозвола**:
 - примени предмети.....24
 - завршени предмети.....24

УРБАНА ОПРЕМА - Постапки за издавање на одобренија за поставување на урбана опрема пред деловни и угостителски објекти, користење на јавни површини за манифестации, презентации и промоции, барања за инф. од јавен карактер, и одобрение за поставување урбана опрема

примени предмети..... 191

завршени предмети..... 191

Покрај горенаведените поединечни податоци за конкретни предмети, вработените од одделението, во текот на целиот анализиран период активно учествуваа и во следниве активности:

- Активно учество во изработката на програмите за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп, посебно за подпрограмите JGO, JIO, J3O, JAO, GDO
- Учество во изработка на план на програма за развој, со развојни програми во областите што ги покрива одделението
- Планирање на јавни набавки, посебно за подпрограмите JGO, JIO, J3O, JAO, GDO
- Изработка на технички спецификации за тендерски постапки за јавни набавки, пред се за потпрограмите JGO, JIO, J3O, JAO, GDO но исто така и за други потреби во рамки на секторот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

- Учество во комисији за спроведување на јавни набавки за сите постапки од потпрограмите JGO, JIO, J3O, JAO, GDO, но и за јавни набавки од други одделенија во секторот
- Следење на реализација на договори за јавни набавки, во име на овластени надзори, согласно решенија на Градоначалник
- Координација, организација и менаџирање на работите за проектантски услуги за изработка на проекти за улично осветлување, како и од областа на водоводна и канализациона инфраструктура
- Координација, теренски активности и следење на реализација на работите во делот на одржување на јавното осветлување во општина Прилеп
- Изработка на годишни извештаи за потребите на ДЗР, Управување со пластичен отпад, и други
- Преглед на изготвените планови и програми за управување со отпад и одржување на јавни површини, изработени од ЈКП Комуналец
- Соработка со ЈКП Водовод и канализација, за взаемни потреби, како и потреби и барања на граѓаните
- Изработка на годишни, полугодишни и квартални извештаи за работата на одделението во рамки на секторот
- Одговори на барања од граѓани за решавање на проблеми во делот на јавното осветлување, водоводна и канализациона инфраструктура.
- Учество на состаноци, соработка, контакти и консултации со други одделенија и сектори, со јавни претпријатија и други институции и фирми, прием на странки, давање појаснувања и потребни информации и др.

3. Извештај за реализирани активности од Одделението за општински патишта и улици за 2021 година

Опис на активностата:

- Изработка на програми за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп, за подпрограма J6O-одржување и заштита на општински патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќај и за подпрограма JDO-изградба, реконструкција и рехабилитација на улици и општински патишта.
 - Учество во изработка на план на програма за развој, со развојни програми во областа што ја покрива одделението.
 - Планирање на јавни набавки за одделението за општински патишта и улици
 - Изработка на годишен извештај до Јавно претпријатие за државни патишта
 - Изработка на годишен наративен извештај
 - Учество во изработка на технички спецификации за тендерски постапки за следните јавни набавки :
 - проектна документација за улици и патишта
 - изведба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта
 - одржување, санирање и адаптација на улици и патишта

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

- сообраќајно обележување на улици и патишта (хоризонтална сигнализација)
- одржување и заштита на улици и патишта (зимско одржување)
- набавка и монтажа на сообраќајни знаци (вертикална сигнализација)
- за геодетски услуги
- Учество во комисији за спроведување на јавни набавки за :
 - изработка на проектна документација за улици, патишта, мост
 - рехабилитација и адаптација на улици и патишта
 - набавка на електро и други материјали за улично осветлување
 - одржување, санирање и адаптација на улици и патишта
 - изведба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта
 - одржување и заштита на улици и патишта (зимско одржување)
 - набавка на услуги за хоризонтална сигнализација
 - набавка и монтажа на сообраќајни знаци
 - набавка на материјали за реконструкција на јавно осветлување и други.

- Менаџирање на градежни работи на Проект од Светска банка : Прилепско езеро-нови авантури, нови можности; Изведба на градежни работи за реконструкција на улица и паркинг до комплекс со спортски содржини, пешачки и велосипедски патеки, Општина Прилеп. Овој проект е реализиран.

- Апликација со основни проекти до Министерство за транспорт и врски – Проектна единица за имплементација на Проектот за поврзување на локални патишта и улици, за изведба на улица „Мице Козар“, -дел во Прилеп.

Овој проект е реализиран.

- Апликација со основни проекти до Министерство за транспорт и врски – Проектна единица за имплементација на Проектот за поврзување на локални патишта и улици, за изведба на улица „ Леце Котески,“ во Прилеп.

- Координација, организација и менаџирање на работите за проектантски услуги за изработка на проекти за улици и општински патишта

- Координација, теренски активности и пратење на исправноста на градежните работи над изведба, реконструкција, рехабилитација и одржување на улици и патишта во општина Прилеп

- Рекогносцирање на патната мрежа, увид на состојбата на истата и преземање на потребни активности за нејзино одржување, реконструкција и рехабилитација.

- Согласно програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп и подпрограмата за изградба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта, асфалтирани се следните улици :

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

- улица „Трајко Николоски“-дел, улица „Целе Мавроски“-дел, улица „Кеј 9-ти Септември“-дел, улица „кеј 1-ви Мај“, -дел, улица „Андон Слабејко“-дел и краци, улица „Кузман Јосифоски“-дел, крак од улица „Борка утот“ со паркинг, улица „Беровска“-дел, улица „Дабничка“-дел со краци, улица „Гостиварска“, -дел со краци, паркинг на улица „Републиканска“, улица „Браќа Ламески“-дел, улица „Јоска Јорданоски“-крак.
- Тротоари на улиците : „Тризла“ и „Браќа Миладиновци“.
- Тампонирање на повеќе улици во градот и во населените места во општината
- Проекти за инфраструктура за улици патишта, во е-урбанизам и Основни проекти за улици и патишта, во е-одобрение
- Комисии за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект - изработени и завршени предмети – 123
- Учество во изработка на предлог оперативна програма за зимско одржување на улици и патишта во општина Прилеп
- Учество во комисија за сечење на дрва
- Издавање дозволи за посебен линиски превоз - 25
- Возни редови за посебен општински линиски превоз - 9
- Лиценци за такси превоз - 8
- Сертификати за положен испит за такси возач - 15
- Изводи од лиценци за такси возила - 32
- Барања на мислење до МВР за промена на режим на сообраќај - 16
- Одговор на барање за промена на режим на сообраќај - 11
- Издавање на потврди за возила кои се исклучени од такси превоз
- Изготвување на шема на линии за превоз на ученици
- Издавање на дозволи за прокопи во улици и општински патишта за приклучување на објекти на инфраструктурни инсталации - 27
- Одговори на барања од граѓани за решавање на проблеми на улиците и општинските патишта.
- Учество на состаноци, соработка, контакти и консултации со други одделенија и сектори, со јавни претпријатија и други институции и фирми, прием на странки, давање појаснувања и потребни информации и др.

4. Извештај за наплатени средства по основ на реализирани активности и преземени дејствија од страна на Одделението за управување, располагање, администрирање, евиденција на недвижниот имот во сопственост на општината за 2021 година

Одделението за управување, располагање, администрирање, евиденција на недвижниот имот во сопственост на општината води постапки за отуѓување на градежно земјиште по пат на непосредна спогодба и јавно наддавање и тоа согласно Законот за градежно земјиште. Исто така оваа одделение води и управни постапки согласно Законот за општа управна постака.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

1. Предмети за отуѓување на градежно земјиште по пат на непосредна спогодба:
 - Вкупно наплатени средства по основ на отуѓување градежно земјиште по пат на непосредна спогодба – **2.880.384,00**
2. **ОБЈАВА 1/2021** за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање со намена:
 - домување во станбени куќи согласно со ДУП за четврт 7 блок 7.1 со одлука бр.09-4376/11 од 26.12.2019 год. на улица Андон Слабејко**Објавата е завршена со активирање на банкарски гаранции. Вкупно наплатени средства - 120.000,00 денари**
3. Закупнина по основ на Договор за закуп склучен помеѓу Општина Прилеп и Спорт Лајф Прилеп : **236.304,00** денари
4. Закупнина по основ на Договор за закуп склучен помеѓу Општина Прилеп и Хер Астра Прилеп : **500.641,00** денари
5. Наплата на средства по основ на Пресметки за договорни казни кои произлегуваат од договори за отуѓување на градежно земјиште на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање склучени во период 2012-2016 година - Вкупно наплатени средства - **536.370,00**

07.03.2022 година

Раководител
на Сектор за урбанизам, комунални дејности
и заштита на животна средина
Васе Никоска

I. СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

Извршител на активност: Сектор Инспекторат 2021
--

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Период за кој се однесува извештајот : од 01.01.2021 до 31.12.2021

Сектор Инспекторат
 -Комунална Инспекција
 -Инспекција за животна средина
 -Градежна Инспекција
 -Сообраќајна Инспекција
 -Даночна Инспекција
 -Просветна инспекција
 -Комунални редари

Р.Б	Име на актот	Комунал на	Ж.сре- дина	Градеж- на.	Сообра- ќај.	Даноч- на.	Просвет на	Ком.ре- дари	Вкупно
1	Извршени увиди на терен	210		72		170			452
2	Записник од редовен надзор		79	2			82		163
3	Записник од контролен надзор	63	73	2		31			169
4	Записници од вонреден надзор	88	32	68	124	92	2		406
5	Записници и покани за едукација		15				2		17
6	Решенија	26	65	34	105	42			272
7	Исклучувања одземање на сообраќајна дозвола								
8	Заклучоци			8	95				103

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

9	Заклучоци за запирање на постапката								
10	Записник за порамнување и покана за платен налог		1		17				18
11	Барања од граѓани	206		72					278
12	Жалби	2		34					36
13	Поднесени барања за прекршочни пријави	1	1		8				10
14	Други преписки и известувања			230					230
15	Пресуди од Основен Суд								
16	Мандатни казни од 50 евра							25	25
17	Барање асистенција од ПС	87							87
18	Отстранети скелиња, хаварисани возила и реклами							161	161
19	Исчистени депонии							34	34
20	Регистрирани реклами							30	30
21	Платени казни				7				7
20	Извршени срушувања								
21	Извештаи	178		1					179

Постапка за работа:

- 1.Редовен инспекциски надзор
- 2.Контролен инспекциски надзор
- 3.Вонреден инспекциски надзор

1. Редовниот инспекциски надзор е најавен надзор кој се врши врз основа на програмата за работа на инспекциската служба и опфаќа надзор над спроведувањето на законите и прописите донесени врз основа на законите. Службен весник на РМ, бр. 50 од 13.04.2010 година 11 од 19 (3)

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

2. Вонредниот инспекциски надзор е ненајавен надзор и се врши врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, физички или правни лица, како и во случај на сомневање на инспекторот (по службена должност). (4)

3. Контролен инспекциски надзор се врши по истекот на рокот определен во инспекцискиот акт донесен од страна на инспекторот, при што инспекторот при утврдување на фактичката состојба ќе констатира дека субјектот на надзорот: - постапил по инспекцискиот акт во целост, - делумно постапил по инспекцискиот акт или - не постапил по инспекцискиот акт.

Користени материјали/ресурси:

Возило, фотоапарат, компјутер, штампач, Закони и Правилници (општи и посебни)

II. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ

До раководител на Сектор за финасниски прашања ИЗВЕШТАЈ

За Реализирани активности за 2021 година Сектор За Правни Општи Работи и Јавни Дејности

I. Извештај на Одделение за правни работи

Во одделението за правни работи се вршеше навремено и законито изготвување на прописите и актите од надлежност на Советот и Градоначалникот на Општината што не се во надлежност на другите сектори .

Согласно работните задачи и ингеренции во одделението се реализирани следните активности:

Во 2021 година примени се 28 тужби за повреда на правата од работен однос (за бонус плати и помалку исплатени надоместоци од работен однос односно прекувремена работа, работа во смени и работа за време на празник.), од кои 11 завршени се со правосилна судска пресуда.

Исто така во 2021 година примени се 37 тужби за надомест за нематеријална и материјална штета,(како последица предизвикана од каснување на куче скитник) од кои 17 се завршени со правосилна судска пресуда, 3 тужби против првотужена осигурителна компанија и Општина Прилеп како второтужена за надомест на нематеријална и материјална штета како последица на сообраќајна незгода и 2 тужби за поврат на средства.

Советот на Општина Прилеп во текот на 2021 година, одржа 11 работни седници и 1 свечена седница. Има разгледано вкупно 228 прашања.

БУЏЕТ И ОДЛУКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ

1. Буџет на Општина Прилеп за 2021 година
2. Годишна сметка на Буџетот на Општина Прилеп за 2021 година.
3. Годишен извештај на Општина Прилеп за 2020 година.
4. Измени и дополнувања на Буџет на Општина Прилеп за 2021 година
5. Буџет на Општина Прилеп за 2022 година.
6. Буџетски Календар на Општина Прилеп за 2022 година

Советот на Општина Прилеп има донесено

- 5 извештаи за работата на Општина Прилеп
- 19 програми,
- 175 одлуки,
- 18 решенија,

- 2 закучоци,
- Деловник за работа на партиципативно тело

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ И ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

1. Одлуката за доделување на награди и признанија по повод „3-ти Ноември” - Денот на ослободувањето на Прилеп

Одлука за измена и дополнување на Одлуката за доделување на награди и признанија по повод „3-ти Ноември” - Денот на ослободувањето на Прилеп

Годишен Извештај за работа на одделението за јавни дејности за 2021год.

Изработка и проверка на документи кои се доставуваат до училиштата, градинките и до Министерство за образование и наука(МОН)-Скопје и тоа: решенија за именување на вршители на должност директори во училиштата, градинките, библиотека и старски дом како и одлуки за распишување на огласи, решенија за избор на директори, согласности за интервентно вработување, доставување на барања до МОН за добивање на согласности за распишување на огласи во училиштата за прием на вработени на определено време, барања за добивање на согласности за новофинансирани работни места, потоа барања за добивање на мислења за формирање на паралелки со помал број на ученици во основните и средните училишта и доставување на истите мислења до советот на Општина Прилеп. Изработка на повеќе решенија за формирање на комисији како на пример за одлучување при жалби за изведување на ескурзиите во училиштата и реонизација на училиштата и др. Доставување на податоци за основната дејност на училиштата и одговор на други дописи кои доаѓаат од МОН, Државен просветен инспекторат и други институции кои се поврзани со образованието и училиштата како и доставување на барања до Министерство за информатичко општество и МОН за превземање на вработени на неопределено време од една општина во друга и од едно училиште во друго. Учество и соработка со општинската комисија за трансформација на работниот однос од определено на неопределено време. Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на Општина Прилеп за 2021год. како и изработка и доставување на годишен извештај како и план за јавни набавки до секторот за финансии при Општина Прилеп

- Учество во работата на комисиите за јавни набавки за спроведување на повеќе постапки како и учество во надзорен орган при спроведувањето на дезинфекција, дезинсекција и дератизацијата на територијата на Општина Прилеп. Исто така се изработуваа одговори на барања на информации од јавен карактер како и учество во работата на повеќе комисији за прием на вработени во Општина Прилеп при што дел од активностите се одржуваа во Агенција за јавна администрација-Скопје.
- Исто така се организираат, насочуваваа и координираа активностите на одделението со распоредување на задачите во одделението за навремено и

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

квалитетно извршување на работните задачи како и континуирано следење на законите и прописите од областа на јавните дејности, обезбедување на вршење на работите од делокругот на одделението кои работи се поврзани со функциите на самата општина од областа на образованието, културата, социјалната заштита, детска и здравствена заштита, спорт, заштита и спасување и одржување на редовни работни состаноци со вработените од одделението како и работа со странки и контакти со различни институции, организации, здруженија и др.

-Следење на законите од областа на културата и на локалната самоуправа и извршување сите работи и работни задачи во надлежност на одделението а поврзани со културните настани.

Во 2021 година се одржаа незначителен број на настани од областа на културата предвидени во годишната програма на Општина Прилеп, што е резултат на пандемијата предизвикана од Ковид 19 и мерките што ги носеше Владата на РМ.

Од програмата К4-културни манифестации и творештво со планиран годишен буџет од околу 8.000.000,00 денари, средства наменети за институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти од значење за Општината од областа на културата, музејското и библиотечното работење, галерии, културно наследство, фолклорот и обичаите, старите занаети и други културни вредности, во 2021 потрошени се 1.101.370 денари, односно помалку од 20%.

Од реализирана програма ги издвојуваме следните настани:

Фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасоски е поддржан од Министерство за култура, а Општина Прилеп учествуваше со 100.000,00 денари средства на сметка на организаторот за покривање на дел од трошоците за сместување и храна на учесниците.

Одбележувањето на 3. Ноември – Ден на ослободувањето на Прилеп беше проследен со свечена седница во салата на Советот на Општина Прилеп. За овај настан се обезбедува: плакети, цвеќе, снимање и сликање на настанот, покни за учесниците, како и подарок за првонаградениот. После седницата се одржа коктел посветен на добитниците на наградите. За 3 Ноември општина Прилеп одвои средства во висина од 80.000,00 ден.

Вочестна Св. Никола – Патрониот празник на градот оваа година локалната самоуправа го поддржа домаќинот со свое озвучување и обезбеди цртани икони за домаќинот и за идниот домаќин. Тоа се средства во висина од 13.000,00 ден.

Покрај овие наведени настани, локалната самоуправа на Општина Прилеп во 2021 година даде финансиска поддршка и на проекти на здруженија кои работат во областа на културата.

Подетално, потрошени средства во 2021 година од К4-Културни манифестации и творештво се следниве:

Од ставката **други трансфери** се исплатени вкупно 875.000 денари кон здруженија на граѓани за нивните проектни активности, по записник од комисија за финансирање и буџет:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

-Центар за современа ликовна уметност: 200.000 денари

-Храм Благовештение: 170.000 денари

-Манастир Тројаци 20.000 денари

-Богородица Селце 20.000 денари

-Друштво за наука и уметност 60.000 денари

-Фестивал Пеце Атанасовски 100.000 денари

-Арт тен продукција 35.000 денари

-Здружение Карпалак 50.000 денари

-Спасителна служба Златоврв 120.000 денари

-Друштво за едукација Академик 30.000 денари

-Здружение Балада Арт 30.000 денари

-КК Баскет 10.000 денари

-Џудо клуб Сеишн 20.000 денари

Од ставката **транспорт на луѓе** исплатени се 15.000 ден кон добавувачот Чибук травел за услуга кон општина-превоз за учество на манифестација.

Од ставката **други здравствени услуги** се исплатени 15.000 денари за услуги кон Општина Прилеп за обезбедување на настани со возило на Брза Помош.

Од ставката **други материјали** се исплатени 101.166 денари кон Викели за услуги кон општината.

Од ставката **друга опрема за специјална намена** исплатени се 211.370 денари за озвучување кон добавувачот ДСЦ Саундс рент за услуги за озвучување на манифестации и настани во организација на Општина Прилеп.

Ваквата реализација се должи на Ковид кризата и здравствените мерки кои спречија поголемо собирање и одржување на културни манифестации. Како на затворен, така и на отворен простор.

Од програмата КА, културни манифестации и творештво за изградба на споменици не беа предвидени финансиски средства.

- Исто така секојдневно и навремено извршување на работните задачи во одделението за јавни дејности кои произлегуваат од делокругот на работата на самото одделение.

Учество во надзорот при доставување на нафта за греење за потребите на основните и средните општински училишта во Прилеп и за потребите на општина Прилеп.

Копирање на архивски материјали за потребите на ОЈО Прилеп и на истражните органи на МВР Прилеп и документи од книговодствената

евиденција кои се однесуваат на истите.

Учество во доставување на покани на граѓаните за легализација на бесправно изградени објекти за потребите на одделението за урбанизам.

Разносување на поштенските пратки од општинските архиви до Поштата и Обратно (кога општинскиот куриер – доставувач е на годишен одмор или боледување) и извршување на други работи доверени од други претпоставени.

-Други основни работни цели и задачи остварени во горе наведениот период се:

1. Изработување на информации и анализи.
2. Предлагање намерки за санирање на состојбата на објектите.
3. Контрола на исправноста и функционалноста на објектите.
4. Распоред за нивно користење.
5. Евиденција на потрошените средства наплатени од корисниците на
6. Следење на состојбата на објектите.

Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка

Годишен извештај за 2021 год.

1. Подготовка, поднесување на предлог проектни апликации и имплементација на проекти:

1. Проект за поврзување на локалните патишта – финансиран од Светска банка и имплементиран од Министерство за транспорт и врски, за Општина Прилеп доделени се вкупни средства 1.257.223,42 евра. Аплицирани се два проекти за реконструкција на улиците „Мице Козар“ и „Леце Котески“.

Проектот за реконструкција на улицата „Мице Козар“ е завршен во 2021 година.

Проект за Реконструкција на улицата „Леце Котески“ (влез Прилеп-Крушево) во должина од 2 км од крстосницата со ул. „Трајко Николоски“ до Мермерен Комбинат, во износ од околу 1.000.000. евра. Апликацијата е прифатена и во континуитет се спроведуваат активности, работилници, учество на Јавна расправа, подготовка на техничка спецификација за јавна набавка и дополнување на проектната документација согласно барањата на Проектната единица.

2. Проект „Подобрено одржување на јавно прометните површини во град Прилеп“. Проектот беше поднесен на повикот од Бирото за регионален развој - проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив урбан развој во 2021 година. Се однесува на набавка на комунално возило цистерна за перење на јавно прометни површини и носење на вода. Проектот е одобрен за финансирање во износ од 6.000.000,00 денари. Во текот на 2021 година спроведена е тендерска постапка која поради нецелосна документација е поништена. Се очекува да се реализира во 2022 година.

3. Проект „Замена на постоечкото јавно осветлување со штедливи ЛЕД светилки во руралните подрачја на Општина Прилеп“ во рамки на Јавниот повик објавен од страна на Бирото за регионален развој за прибирање на предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби за 2021 година. Проектот е одобрен и поставени се вкупно 150 ЛЕД светилки во 10 села: Беловодица, Витолиште, Волково, Лопатица, Плетвар, Марул, Штавица, Селце, Бешиште, Полчиште. Вкупен износ 1.105.038 ден.

4. Проект „Изработка на урбанистички планови за 30 населени места во руралните подрачја во Општина Прилеп: Тополчани, Ерековци, Мажучиште, Селце, Кадино Село, Галичани, Алинци, Ново Лагово, Витолиште, Чепигово, Клепач, Подмол, Загорани, Голем Радобил, Веселчани, Крушевица, Штавица, Тројкрсти, Дабница, Бонче, Волково, Старо Лагово, Беловодица, Плетвар, Шелеверци, Тројаци, Прилепец, Ракле, Манастир и Леништа“, аплициран до Агенција за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој (Мерка 322), склучен договор за проект во јануари 2020 година. Активностите се одвиваат во континуитет од страна на избраната фирма и Секторот за урбанизам.

5. Проект на UNDP „Зајакнување на националните и локалните системи за поддршка на ефективна социо-економска интеграција на повратниците во Западен Балкан“ – потпишан е меморандум на соработка и се спроведуваат почетни активности. Еден сегмент на проектот се однесува на Роми повратници од странство и поддршка на нивната интеграција во општеството, обезбедување на квалификации за вработување и сл. Другиот дел на проектот се однесува на изработка на нови или ревизија на постоечки важечки Стратегии за локален економски развој на трите општини вклучени во проектот (Прилеп, Штип и Шуто Оризари)

Покрај овој документ, преку проектните активности ќе се обезбеди поддршка за реинтеграција на повратниците од странство преку обезбедување на квалификации за вработување и сл., а ќе се обезбедат и грантови од по 80.000 евра за реализација на еден приоритетен проект во секоја општина. За поддршка на активностите насочени кон целните корисници – повратници од странство преку проектот за време на имплементацијата ќе биде ангажирано едно лице кое ќе ги спроведува активностите во целосна координација со Општина Прилеп - Одделението за ЛЕР.

6. Проект за улично осветлување на улица „Дебарца“- дел, на КП 23955/3-дел, КП 23931-дел, КП 23963-дел, КП 23964/99-дел, КО Прилеп, Општина Прилеп. Проектот за улично осветлување на улица „Дебарца“- дел е аплициран во септември 2021 год. и одобрен од Министерство за транспорт и врски за користење на средства од Буџетот на МТВ за 2021 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите. Вкупна вредност на проектот е 851.100 денари без ДДВ, односно 933.153 денари со вклучен ДДВ. Проектот е одобрен за финансирање и потпишан е договор со МТВ во декември 2021.

7. Проект „Подобрување на условите за живот на маргинализираните и ранливите категории жители во Пелагонискиот регион преку обезбедување на инфраструктурни и технички услови за нивна социјална инклузија“ од Програма за рамномерен регионален развој за 2021/2022 година –аплициран проект од страна на Општина Прилеп во износ од 5.988.881,00 денари (Опремување на Дом за стари и изнемоштени лица „Киро Крстески – Платник“,

кревети, маси, столици, плакари и сл.). Сумата е обезбедената од МЛС преку Бирото за регионален развој.

8. Проект „Означување на културни и природни знаменитости во руралните средини во Пелагонискиот регион“ за поставување на туристички информативни табли и патокази во руралните подрачја на Општина Прилеп.

Вкупен буџет: Околу 5.000.000 ден. Општина Прилеп ја кофинансира исплатата на ДДВ, Согласно Одлука на Совет на Општина Прилеп бр. 09-3086/7 од 10.09.2019 год. - 869.625,00 ден.

Проектот е аплициран од страна на ЦРППР до АФПЗРР во 2018 година за мерка 323 и започнат со имплементација во 2019 година. Во јануари 2022 година беше завршена изработката на техничка документација и издадено решение. Треба да се започне со поставување на сигнализацијата од страна на ЦРППР.

9. Проект „Прекугранично спречување и менаџирање со поплави и шумски пожари – SOLVE“

Апликант Центар за развој на Пелагониски плански регион, Програма за прекугранична соработка со Грција, одобрен во април 2021 година, следува имплементација.

Набавка на опрема за ТППЕ Прилеп:

- Дишни апарати, 10 парчиња
- Јакни за шумски пожари, 30 парчиња
- Панталони за шумски пожари, 30 парчиња
- Чизми за шумски пожари, 30 парчиња
- Шлемови за шумски пожари, 30 парчиња
- Ракавици за шумски пожари, 30 парчиња
- Маски за шумски пожари, 43 парчиња

9. Во текот на 2021 поднесена апликација до Министерство локална самоуправа за користење на средства од Буџетот за 2021 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите за активноста **„Набавка на таблети за социјално ранливите категории на граѓани од ромска заедница“**. Во декември 2021 год. потпишан е договор со Министерството за локална самоуправа за спроведување на овој проект за што од Министерството за локална самоуправа се обезбедни финансиски средства во износ од 283.298 денари.

10. Во декември 2021 година потпишан е меморандум за соработка помеѓу Општина Прилеп, Советот на Европа и Министерството за труд и социјална политика за спроведување на програмата **ROMACTED II**.

11. За новата детска градинка која е во изградба во населбата Точила, во Октомври 2021 год. поднесена е апликација до Министерството за труд и социјална политика за обезбедување на опрема, испратени се предмер пресметки за опрема и дидактика до министерството. Истата е влезена во програмата на Министерството (Службен весник на РСМ бр. 15 од 2022 год.).

12. Потпроект „Прилепско езеро – Нови авантури, нови можности“ од LRCP програмата на Светска банка. Во рамките на потпроектот во текот на 2021 година се завршени следните активности:

- 1) градежни работи (регулирани од Проектот за локална и регионална конкурентност):
 - изградена е пристапна улица и паркинг простор,
 - изведена е пешачка патека,
 - изградени се отворени спортски игралишта со трибина и истите се оградени,
 - изградено е плато со тераси, летниковци и поставена е урбана опрема,
 - поставени се инфо табли и патокази во рамки на зоната
 - Вкупна вредност на изведените градежните работи според временни ситуации од Проектот за локална и регионална конкурентност изнесува 24.070.433,48 денари
- 2) за одржување на зоната е набавено е
 - Специјално возило за комунален отпад 13м3
 - Контејнери за комунален отпад (1,1 м3) – 5 парчиња
 - Вкупна вредност на набавеното возило и контејнери е 6.032.800,00 денари од кои 1.762.177,00 денари се кофинансирање од Општина Прилеп.
- 3) изработени се промотивни материјали (Вредноста на набавените промотивни материјали изнесува 1.960.000,00 денари како кофинансирање од Општина Прилеп во рамки на проектот):
 - Туристичка промотивна брошура со мапа за активен туризам во Прилеп – Велосипедизам – 3000 парчиња
 - Туристичка промотивна брошура со мапа за активен туризам во Прилеп – Болдеринг – 3000 парчиња
 - Туристичка промотивна брошура со мапа за активен туризам во Прилеп – Планинарење – 2000 парчиња
 - Туристичка промотивна брошура со мапа за активен туризам во Прилеп – Параглајдинг – 1000 парчиња
 - Веб страница за активен туризам во Прилеп
 - Промотивно видео и краток спот за велосипедизам
 - Промотивно видео и краток спот за болдеринг
 - Промотивно видео и краток спот за планинарење
 - Промотивно видео и краток спот за параглајдинг
 - 3Д виртуелен приказ за велосипедизам
 - 3Д виртуелен приказ за болдеринг

- 3Д виртуелен приказ за планинарење
- 3Д виртуелен приказ за параглајдинг
- 4) Вкупниот износ на кофинансирање од Општина Прилеп предвиден со одлука на Совет бр. 09-4626/11 од 26.12.2018 година изнесува 5.531.246,00 денари од кои како кофинансирање во рамки на потпроектот се исплатени 3.722.177,00 денари.

13. Проект за изработка на техничка документација „Изградба, реконструкција и урбанистичко уредување на Градска река Прилеп“. Во рамки на проектот е изработена техничка документација: Урбанистички проект и Основен проект за реконструкција и продолжување на регулација на речно корито во градот Прилеп, како и потребни елаборати за добивање на одобрение за градење. Проектот е финансиран од УНДП во рамки на Фондот за техничка документација и е целосно исплатен на изработувачот од страна на УНДП. Документацијата од страна на УНДП е предадена на Општина Прилеп.

14. Проект „Обезбедување пристојни услови за живот на ромските домаќинства во Општина Прилеп – СДЛР“. Проектот е дел од ИПА 2 програмата како дел од Годишната акциска програма за 2019 година за Република Северна Македонија, финансирана од Европската Унија. Вкупен износ на проектот 893.910,00 евра од кои Општина Прилеп кофинансира со 70.480,00 евра согласно одлука на Совет на Општина Прилеп бр. 09-1327/5 од 27.05.2021 година. Лидер организација на проектот е ЧЕЛИМ од Милано - Италија, а Општина Прилеп и Ромскиот Ресурсен Центар се ко-апликанти на проектот, додека НВО Рома Перспектив од Прилеп е асоцијативен партнер на проектот. Во рамки на проектот после регистрацијата во СЕП во ноември 2021 год. започаа активности за планирање на спроведувањето на активностите. Проектот опфаќа изработка на детални урбанистички планови за делови од населба Тризла, реконструкција на индивидуални објекти за домување, реализација на приоритетен инфраструктурен зафат, легализација на објекти на ромското население и др.

15. Предлог проект „Зајакнување на капацитетите за справување со пожари на отворен простор во општините Прилеп и Долнени“ аплициран на јавниот повик на УНДП за меѓуопштинска соработка – проектот е ставен на листа на чекање, може да биде одобрен доколку УНДП успеат да обезбедат дополнителни средства. Износот на проектот за двете општини е околу 50.000 УСД.

16. Проект за тампонирање на пристапен пат до земјоделско земјиште (Л=2000м) во м.в. „Широк пат“ во Општина Прилеп, реализиран од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион од Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој
Вредност на проектот 1.829.000,00 денари. Проектот е реализиран.

17. Учество во подготовка на проектна апликација „Создавање на понуда за прекугранична алтернативна туристичка атракција и подобрување на локалниот економски развој во областите на Пелагонија и Елбасан“ аплициран до ИПА прекугранична соработка МК-АЛ. Проектот не е одобрен за финансирање.

18. Учество во предлог проектна апликација за проект FEAST - Food systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs за повик од програмата HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-15 — Transition to healthy and sustainable dietary behavior. Поднесен проект од страна на конзорциум. Проектот е одобрен.

19. Доставено е Писмо за изразување на интерес до проектната единица на „Проектот за поврзување на локалните патишта“ за изработка на План за одржлива урбана мобилност (SUMP) за Општина Прилеп.

20. Проекти од програмата Општинско Корисна Работа на УНДП

Општинско Корисна Работа

Период на реализација: 01.09.2021 - 31.05.2022

Ангажирани се 14 лица.

8 лица како негователи во детски градинки;

3 лица како негователи во Дом за стари и изнемоштени лица.

2 лица како фасилитатори за координација и поддршка на социјалните услуги во кујна во ЈОУДГ „Наша Иднина“ – Прилеп, за потребите на Дневен центар за лица со церебрална парализа

1 лице како физиотерапевт во Дневен центар за лица со попреченост „Суница“

Месечен износ за исплата е 9.000 МКД (брuto).

Општина Прилеп ко-финансира 1800 МКД (односно 20% од сумата).

Општинско Корисна Работа - СДЦ Компонента / УНДП + Швајцарска Амбасада

Ангажирано 1 лице со церебрална парализа како неговател во Дневниот центар за лица со церебрална парализа.

Месечен износ за исплата е 9.000 МКД (брuto).

Општина Прилеп нема ко-финансирање во оваа програма.

* Лицата од двете програми работат 4 часа дневно, 5 дена во неделата.

21. Дневен центар за лица со церебрална парализа

Одржувањето на објектот паѓа на товар на општината, како и обезбедување на средства за хигиена и храна која се носи од градинките. Општината исто така обезбедува транспорт на лицата од нивното живеалиште до центарот и од центарот до нивното живеалиште. Општината го одржува и специјалното комбе со кое се пренесуваат лицата.

Во моментот се пријавени 17 лица кои сакаат да доаѓаат во центарот, меѓутоа со оглед на пандемијата бројката секојдневно варира.

Вработени лица:

Во моментот во центарот се ангажирани:

1 дефектолог

1 физиотерапевт

1 медицинска сестра

1 возач (домар)

* Ангажирани преку Центарот за социјална работа

3 негователи (двајца негователи се лица со церебрална парализа способни за работа)

1 администратор (лице со церебрална парализа способно за работа)

* 2-цата негователи и администраторот се ангажирани преку Општина Прилеп на договор на дело; а едниот неговател е ангажиран преку програмата за ОКР СДЦ:

Координација и поднесување на апликации до МОН во соработка со училиштата:

22. Финализирање на Апликацијата за СОУ „Орде Чопела“ до Министерство за образование и наука (Докомплетирање на целокупната документација за отпочнување на реконструкција на фасада и внатрешна столарија – 11.000.000 денари)

23. Апликација до Министерство за образование и наука за реконструкција на фасада на ООУ „Добре Јованоски“ (Комисијата од МОН не ја одобри – 6.000.000 денари)

24. Апликација до Министерство за образование и наука за реконструкција на фасада и подови во ООУ „Блаже Конески“ (Во тек е реконструкција – 9.300.000 денари)

25. Апликација до Министерство за образование и наука за адаптација на санитарни јазли за лица со инвалидитет и вертикална подигнувачка платформа во ООУ „Кочо Рацин“ (Поништена тендерска постапка – 980.000 денари)

26. Апликација до Министерство за образование и наука за реконструкција на фасада, подови, дренажа и замена на кровен покривач во СОУ „Ѓорче Петров“ (Во тек е реконструкција – 13.300.000 денари)

27. Апликација до Министерство за образование и наука за комплетна реконструкција на објект-котлара во СОУ „Ристе Ристески Ричко“ и адаптација во училници за практична настава (Комисијата на МОН нема одлучено по апликацијата, нема доставено известување – 9.500.000 денари)

28. Апликација за Програма за намалување на аерозагадување 2021 година до Секретаријат на Влада за внатрешна столарија во ЈП Пазари (Во тек е реконструкција – 213.000 денари);

- 2. ISO 9001:2015 стандард –спроведување на редовна годишна интерна и надзорна проверка**
- 3. Следење на огласи за достава на проектни апликации од домашни и странски донатори (IPA, UNDP, USAID, SDC, Светска банка, GIZ, програми и повици од Министерствата, Биро за регионален развој, АФПЗРР, НВО и др.)**
- 4. Online состаноци и работилници, комуникација со донатори: УСАИД, УНДП, СДЦ, Светска банка, Делегација на ЕУ, JTS, Амбасади и др.**
 - а.** Учество на инфо денови во врска со објавени повици, работилници за изработка на програми, презентации, работилници за процес на имплементација на проекти од разни донатори, состаноци во врска со одредени прашања и сл.
- 5. Пополнување на прашалници и доставување на материјали;**
- 6. Соработка со национални, регионални и локални институции, НВО – потпишани меморандуми на соработка, реализирани донации и сл.;**

7. **Тековни активности на Одделението за ЛЕР** – поддршка на настани (Подготовка на велосипедска рекреативна тура „Тура преку Слива 2021“), заверка на нормативи за храна и пијалоци, заверка на пријави за работно време, категоризација на мали сместувачки капацитети, издавање на Потврди за апликантите на ИПАРД програмата, ажурирање на бази на податоци на деловни субјекти, ажурирање на ПАДОР профил на Општината и др.

Раководител на Одделение за ЛЕР и прекугранична соработка

Винета Иваноска

**Помошник Раководител на сектор за правни, општи
работи и јавни дејности
Давор Глигоровски**

III. СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

IV. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Извештај за пожари и технички интервенции на подрачјето од Општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани кое оперативно го покрива ПО на ДЗС-Прилеп на кои има интервенирано Територијалната Професионална Противпожарна Единица-Прилеп

Месец: вкупно пож.за 2021 година

СЛ - по статистички лист

ИГ - интервенции на гасење

ВК - вкупно

ПП - професионални
пожарникари

ОС - останати лица

Табела бр. 1 - ПОЖАРИ

Пожари на	Број на пожари			Материјални штети причинети од пожарите			Пожари со непроценета материјална штета			Погинати лица			Повредени лица		
	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК	ПП	ОС	ВК	ПП	ОС	ВК
Објекти	1	174	175	5000		5000	1	174	175			0			0
Сообраќајни средства		27	27			0		27	27			0			0
Отворен простор		237	237			0		237	237			0			0
Останато		24	24			0		24	24			0			0
ВКУПНО	1	462	463	5000	0	5000	1	462	463	0	0	0	0	0	0

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Табела бр. 2 СОПСТВЕНОСТ

Вид на сопственост		Број на пожари			Материјална штета причинета од пожарите			Број на пожари со непроценета материјална штета		
		СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК
Приватна		1	211	212			0	1	211	212
Државна			212	212			0		212	212
Странска				0			0			0
Мешовита	Странско-домашна			0			0			0
	Државно-приватна		8	8			0		8	8
Останато			31	31			0		31	31
ВКУПНО		1	462	463	0	0	0	1	462	463

Табела бр. 3 - ОСИГУРУВАЊЕ

Вид на сопственост		Бр. на осигурани			Бр. На неосигурани			ВКУПНО		
		СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК
Приватна			11	11	1	200	211	1	211	212
Државна			5	5		207	207	0	212	212
Странска				0			0	0	0	0
Мешовита	Странско-домашна			0			0	0	0	0
	Државно-приватна			0		8	8	0	8	8

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Останато			0		31	31	0	31	31
ВКУПНО	0	16	16	1	446	447	1	462	463

Табела бр. 4 НАЧИН

Начин		По статистички лист за пожари - СЛП	Интервенции за гасење - ИГ	ВКУПНО
1	Намерно		3	3
2	Невнимание		64	64
3	Детска игра			0
4	Природна појава			0
5	Неутврдено	1	395	396
ВКУПНО		1	462	463

Табела бр. 5 ПРИЧИНИ

Причина		По статистички лист за пожари - СЛП	Интервенции за гасење - ИГ	ВКУПНО
1	Конструктивни недостатоци			0
2	Градежни недостатоци			0
3	Оштетувања - кварови			0
4	Ложиште - Огниште		109	109
5	Искра од локомотива			0

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

6	Отворен пламен		236	236
7	Догорче од цигара			0
8	Заварување		1	1
9	Ел. Уреди и апарати		13	13
10	Електрични проводници		24	24
11	Статички електрицитет			0
12	Провод загр со оптерет			0
13	Триење			0
14	Брусење			0
15	Судир			0
16	Самозапалување		9	9
17	Егзотермна реакција			0
18	Искра од комбањ			0
19	Искра од трактор			0
20	Останати причини	1	6	7
21	Неутврдено		64	64
ВКУПНО		1	462	463

Табела бр. 6 ПОЖАРИ НА ОБЈЕКТИ

ОБЈЕКТИ		По статистички лист за пожари - СЛП	Интервенции за гасење - ИГ	ВКУПНО
1	Стамбена зграда	1	134	135
2	Работна зградда		9	9
3	Стамбено - работна зграда			0
4	Стамбено земјоделска зграда			0
5	Управна зграда		1	1

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

6	Земјоделска зграда			0
7	Барака		1	1
8	Шупа		11	11
9	Термоелектрана			0
10	Хидроелектрана			0
11	Паркинг гаража		1	1
12	Детски дом			0
13	Старечки дом		1	1
14	Училиште			0
15	Хотел, мотел, камп		1	1
16	Силос			0
17	Кино, театар			0
18	Музеј			0
19	Магазин за готова стока		1	1
20	Магацин за запалива течност			0
21	Останати магацини			0
22	Стовариште затворено			0
23	Стовариште отворено			0
24	Трговски дуќан		1	1
25	Занаетчиски дуќан			0
26	Верски објект			0
27	Угостителски објект		4	4
28	Стоковна куќа			0
29	Аеродром			0
30	Градилиште			0
31	Електрична централа			0
32	Трансформаторска станица			0
33	Разводни постројки			0
34	Плинара			0

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

35	Рафинерија			0
36	Производствен погон			0
37	Помошен погон			0
38	Земјоделска задруга			0
39	Останати градежни објекти		8	8
ВКУПНО		1	173	174

Табела бр. 7 ПОЖАРИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР

Намена	Бр. На пожари			Површина во (ха)			Материјална штета во денари		
	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК
Лисјари		5	5		522	522			0
Мешани		22	22		2090	2090			0
Шикари		1	1			0			0
Четинари		1	1		1	1			0
Вкупно шуми	0	29	29	0	2613	2613	0	0	0
Стрништа		115	115		609	609			0
Житарици		1	1		1	1			0
Овоштарници		2	2		1	1			0
Лозја			0			0			0
Ливади		9	9		713	713			0
Пасишта			0			0			0
Вкупно земјоделски површини	0	127	127	0	1324	1324	0	0	0
Депонии		48	48		36	36			0

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Останато		56	56	0	15,2	15,2			0
Вкупно депонии и останато	0	104	104	0		51,2	0	0	0
СЕВКУПНО	0	260	260	0	3937	3988,2	0	0	0

Табела бр. 8 ПОЖАРИ НА СООБРАЌАЈНИ СРЕТСТВА

Вид на сообраќајно сретство	Број на пожари			Материјална штета во денари		
	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК
Електрична локомотива			0			0
Дизел локомотива			0			0
Патнички вагон			0			0
Теретен вагон			0			0
Вагон цистерна			0			0
Патничко возило (ПМВ)		25	25			0
Товарно моторно возило (ТМВ)		1	1			0
Комбинирано возило (КМВ)			0			0
Работна машина (<30км/ч)			0			0
Трактор		1	1			0
Возило на воден сообраќај			0			0
Возило на воздушен сообраќај			0			0
Останати возила			0			0
ВКУПНО	0	27	27	0	0	0

Табела бр. 9 ПОЖАРИ НА ОСТАНАТО

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Останато	Бр. На пожари			Количина (т, м3)			Материјална штета		
	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК
Копа сено		3	3		11	11			0
копа слама			0			0			0
Жито		1	1		1	1			0
Сточна храна			0			0			0
Огревно дрво			0			0			0
Дрвена граѓа			0			0			0
ВКУПНО	0	4	4	0	12	12	0	0	0

Табела бр.10 Опожарени количини од пожарите на објекти, отворен простор, сообраќајни сретства и останати пожари класифицирани во Табела бр. 10

Останато	Количини				Материјална штета во денари		
	СЛ	ИГ	ВК	ВК	СЛ	ИГ	ВК
Сено (т)			0	0			0
Слама (т)			0	0			0
Жито (т)			0	0			0
Сточна храна (т)			0	0			0
Огревно дрво (м3)			0	0			0
Запаливи течности (ли)			0	0			0
Запаливи гасови (ли)			0	0			0
Друго			0	0			0
ВКУПНО	0	0	0	0	0	0	0

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Табела бр. 11 МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ПОЈАВА НА ПОЖАРИ ПО МЕСЕЦИ

Пожари на	Јануари	Февруари	Мар т	Апри л	Ма ј	Јун и	Јул и	Август	Септември	Октомвр и	Ноемвр и	Декемвр и	ВКУПН О
Објекти	36	23	20	14	7	3	9	10	4	8	14	27	175
Отворен простор	3	8	32	27	17	14	35	59	29	3	2	8	237
Сообраќајни сретства	3	5	1	4	3	1	2	4	2	1	1		27
Останато	5	3	1	3	3	1	2	3	3				24
ВКУПНО	47	39	54	48	30	19	48	76	38	12	17	35	463

Табела бр. 12 СПОРЕДБЕНА МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ПОЖАРИ ПО ГОДИНИ 2020/ 2021ГОД.

Пожар на	Јануари		Февруар		Март		Април		Мај		Јуни		Јули		Август		Септем		Октом		Ноем		Декем		ВКУПНО	
	20	21	20	21	20	21	20	21	20	21	20	21	20	21	20	21	20	21	20	21	20	21	20	21	20	21
Објекти	32	36	35	23	27	20	22	14	9	7	3	3	6	9	8	10	3	4	9	8	13	14	22	27	189	175
Отворен Простор	10	3	12	8	20	32	5	27	4	17	18	14	28	35	8	59	9	29	8	3	13	2	1	8	136	237
Сообраќајни сретства	4	3	2	5		1		4	1	3	1	1	3	2	2	4	2	2	2	1	4	1			21	27
Останато	2	5	4	3	1	1		3	1	3	3	1	10	2	1	3	4	3	3		2		4		35	24
ВКУПНО	48	47	53	39	48	54	27	48	15	30	25	19	47	48	19	76	18	38	22	12	32	17	27	35	381	463

Табела бр. 13 МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ПОЖАРИТЕ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Намена	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	ВКУПНО
Лисјари	1			1		1	1	1					5
Мешани				1	1			19					21
Четинари													0
Шикари		1				1							2
Вкупно шуми	1	1	0	2	1	2	1	20	0	0	0	0	28
Стрништа		1	25	25	7	1	13	21	27		1		121
Житарици							1						1
Овоштарници			1				1						2
Лозја													0
Ливади	1	2			1			4				2	10
Пасишта													0
Вкупно земјоделски површини	1	3	26	25	8	1	15	25	27	0	1	2	134
Депонии				1	7	9	7	10	2	3			39
Др, Отворен прос.	5	4	6		2	2	12	7	4		1	6	49
Вкупно депонии и др. Отворен Простор	5	4	6	1	9	11	19	17	6	3	1	6	88

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

СЕВКУПНО НА ОТВОРЕН ПРОСТО Р	7	8	32	28	18	14	35	62	33	3	2	8	250
------------------------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	-----

			<u>Табела бр. 14 МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ОПОЖАРЕНИ ПОВРШИНИ ВО (ХА)</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Намена	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	ВКУПНО
Лисјари	0,6			20		1	0,1	500					521,7
Мешани				40	50			2000					2090
Четинари													0
Шикари		1											1
Вкупно шуми	0,6	1	0	60	50	1	0,1	2500	0	0	0	0	2612,7
Стрништа		0,5	95	82	2,7	1	102	79	255		1		618,2
Житарици							1						1
Овоштарници			1,4										1,4
Лозја													0
Ливади	0,01	11			0,1			701				0,5	712,61
Пасишта													0
Вкупно земјоделски	0,01	11,5	96,4	82	2,8	1	103	780	255	0	1	0,5	1333,2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

површин и													
Депонии				1	1, 6	2,3	22	10		1			37, 9
Др, Отворен прос.	5	2,1	10,9		0, 2	0,5	3,0 2					6	27, 72
Вкупно депонии и др. Отворен Простор	5	2,1	10,9	1	1, 8	2,8	25, 02	10	0	1	0	6	65, 62
СЕВКУПН О НА ОТВОРЕН ПРОСТО Р	5,6 1	14,6	107,3	14 3	54 ,6	4,8	12 8,1	329 0	255	1	1	6,5	401 2

**Табела бр. 15 ПОЖАРИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР
СПОРЕД ГОЛЕМИНАТА НА ОПОЖАРЕНАТА
ПОВРШИНА ВО (ХА)**

Намена	<1	1-5	5-25	25 - 50	50 - 100	100-250	25 0- 50 0	500 - 100 0	1000 - 1500	150 0- 200 0	200 0- 300 0	>30 00	ВК УП НО
Лисјари	3		1					19					23
Мешани		1		1	1			1					4
Четинар и													0
Шикари	2												2
Вкупно шуми	5	1	1	1	1	0	0	20	0	0	0	0	29

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Стрништа	63	27	5	17	11								123
Житарици	2												2
Овоштарници													0
Лозја													0
Ливади	4		3				1						8
Пасишта													0
Вкупно земјоделски површини	69	27	8	17	11	0	0	1	0	0	0	0	133
Депонии	40	7											47
Др, Отворен прос.	42		1										43
Вкупно депонии и др. Отворен Простор	82	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
СЕВКУПНО НА ОТВОРЕН ПРОСТОР	156	35	10	18	12	0	0	21	0	0	0	0	252

Табела бр. 16 ВРЕМЕ НА ПОЖАРИТЕ

Време на настанување во часови	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

06:00 - 14:00		161	161
14:00 - 20:00	1	199	200
20:00 - 06:00		102	102
Друго			0
ВКУПНО	1	462	463

Време на пристигнување	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
5 мин	1	215	216
6 - 10 мин		79	79
11 - 15 мин		24	24
> 15 мин во град			0
> 15 мин вон град		144	144
Друго			0
ВКУПНО	1	462	463

Време на локализирање	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
5 мин		64	64
6 - 15 мин		65	65
16 - 30 мин	1	51	52
> 30мин на градежни објекти		105	105
> 30мин на отворен простор		177	177
Друго			0
ВКУПНО	1	462	463

Време на завршување	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
до 1 час	1	227	228
1 до 2 часа		96	96
> 2 часа на градежни објекти		30	30
> 2 часа на отворен простор		109	109
Друго			0
ВКУПНО	1	462	463

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Табела бр. 17 Учество на ПП-возила, пожарникари и др учесници

ПП-возила	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
Со 1 ПП возило		405	405
Со 2 ПП возила	1	50	51
Со 3 ПП возила		6	6
Со 4 ПП возила			0
Со 5 ПП возила		1	1
> 5 ПП возила			0
Останато			0
ВКУПНО	1	462	463

Бр. На пожарникари	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
До 3 пожарникари		369	369
Од 4 - 7 пожарникари	1	90	91
Од 8 - 12 пожарникари		3	3
> 12 пожарникари во град			0
> 12 пожарникари вон град			0
Останато			0
ВКУПНО	1	462	463

Други учесници	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
Граѓани		49	49
Полиција		74	74
Припадници на ДЗС		2	2
АРМ		120	120
Работници од шумско		20	20
Работници од др. претпријатија		2	2
Доброволни пожарникари			0
Останато			0
ВКУПНО	0	267	267

Табела бр. 18 ПРИМЕНИ ПРИЈАВИ ВО ТППЕ

1. Пријава за пожари	ВКУПНО	463
2. Пријави за експлозии	ВКУПНО	
3. Лажни пијави	ВКУПНО	30
4. Интервенции во соседна општина	ВКУПНО	
5. ТППЕ не интервенирала	ВКУПНО	20
6. Технички интервенции	ВКУПНО	49
7. Други активности	ВКУПНО	21
	ВКУПНО	583

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Табела бр. 19 Технички интервенции

Бр	Вид на техничка интервенција	Бр. На тех. интер.	Учесници			Времетраење на интервенција		
			ПП возила	Пожарникари	Др. учесници	До 1 час	Од 1 до 2 часа	Над 2 часа
1	Интервенција во услови на сообраќајни несреќи	10	10	40		5	2	3
2	Испумпување на вода од поплавени простории	13	13	22		5	3	5
3	Спасување на луѓе од височини или вадење од длабочини	10	10	32		6	1	3
4	Отворање на заклучени објекти	11	11	29		11		
5	Обезбедување, санирање на состојби после несреќи	3	3	7		4		
6	Акциденти со опасни материи							
7	Осветлување на терен							
8	Друго	3	3	7		3		
	ВКУПНО	50	50	137	0	34	6	11

Табела бр. 20 - Други активности на ТППЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Бр.	Други активности	Бр. На активности	ПП возила	Пожарникари	Време на ангажман во часови
1	Обезбедување спортски натпревари	6	7	39	34
2	Обезбедување ојекти и друго	5	9	47	36
3	Носење вода	5	5	9	5
4	Др. активности и услуги	5	5	10	11
	ВКУПНО	21	26	105	86

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЈОУДГ“ НАША ИДНИНА”- ПРИЛЕП ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА

ЈОУДГ “Наша иднина”- Прилеп содржините ги реализира врз основа на анализите врз согледувањата на програмските документи, во кои се вградени покрај стручно – научните сознанија за интелектуални потенцијали и потреби на децата од 9 месеци до 5 години и 8 - месечна возраст и деца на возраст од поаѓање во училиште до 10 години.

Активностите се реализираат врз :

- Програмата за рано учење и развој (Сл.весник на РМ бр.46/14) и
- Законот за заштита на децата (Сл.весник на РМ бр.23/13) и неговите измени и дополнувања (Сл.весник на РМ бр. 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16).

Функционална дејност на ЈОУДГ „Наша иднина” Прилеп

Реализацијата на функционалната дејност условува постоење на здрав, сигурен и пријатен престој (внатрешен и надворешен), флексибилен и стимулативен простор.

Функционалната дејност се извршува во 5 – Објекти кои се наменски и тоа : „Гоце Делчев” со капацитет за згрижување на 165 деца, „Мирче Ацев” со капацитет за згрижување на 165 деца, „Тризла” со капацитет за згрижување на 165 деца, „Бончејца” со капацитет за згрижување на 255 деца и „Пере Тошев” со капацитет за згрижување на 60 деца.

Во други просторни услови 1 објект во О.У “Рампо Левката” со капацитет од 120 деца од 2 до 6 годишна возраст.

Исто така во други просторни услови во с. “Беровци” с.”Мало Коњари” с.”Тополчани” с.”Канатларци” кои не функционираа поради незаинтересираност на родителите за присуство на децата во градинка.

Во 2021/2022 година запишани се 1165 деца.

Табеларно прикажани во :

Објект	Деца од 9 до 24 месеци		Деца над 2-3 години		Деца над 3-4 години		Деца над 4-5 години		Деца над 5-6 години		Деца од 6-10 години
	2 груп и	15 деца а	2 гру пи	25 деца а	4 груп и	25 деца	2 груп и	25 деца	4 груп и	25 Деца	
Бончејца		15		25		25 деца		25 деца		25 Деца	
				25							

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

		дец а		дец а		25 деца 25 деца				25 деца 25 деца	
Тризла	1 груп а	15 дец а	2 груп и	25 дец а 25 дец а	2 груп и	25 деца 25 деца	2 груп и	25 деца 25 деца	2 груп и	25 Деца 25 деца	-
Мирче Ацев	1 груп а	15 дец а	2 груп и	25 дец а 25 дец а	2 груп и	25 Деца 25 деца	2 груп и	25 Деца 25 деца	2 груп и	25 Деца 25 деца	
Гоце Делчев	2 груп и	15 дец а 15 дец а	2 груп и	25 дец а 25 дец а	2 груп и	25 деца 25 деца	2 груп и	25 деца 25 деца	2 груп и	25 деца 25 деца	-
Работни чки			1 груп а	25 дец а	1 група	25 деца	1 група	25 деца			
Рампо Левката			1 груп а	25 Деца	1 група	25 деца			2 груп и	25 деца - 25 деца	

Вкупниот број на вработени кои се вклучени во дејноста изнесуваше 154 во Декември 2021.

Наменските дотации кои за 2021 година изнесуваат 67.410.226.00 Тие финансиски средства се строго наменски користени и тоа за:

- 401 Основни плати 39.814.967,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

-402 Придонеси за социјално осигурување	15.553.372.00
-421 Комунални услуги	2.999.510.00
-423 Материјали и ситен инвентар	0
-424 Поправка и тек. одрж.	18.211.00
-425 Договорни услуги	4.887.781.00
-426 Други тековни расходи	0
-464 Разни трансвери	224.410.00
-481 Градежни објекти	3.981.534.00

Вкупно:	67.410.226.00
---------	---------------

За активна реализација на целокупната воспитно – образовна – згрижувачка дејност во која спаѓа целовитоста на организациона поставеност на дејноста од аспект на подмирување на потребите на децата од најмалата возраст за прифаќање во здрава и исполнета средина, организиран простор за мирување и задоволување на основните потреби за исхрана и правилен психо – физички развој на секое дете поединечно (задоволување на неговите индивидуални потреби). Создавање на просторни, хигиенски и материјални услови кои ќе го заменат детскиот дом во кој поголем дел од денот престојуваат децата од предучилишна возраст.

Трошоците за обезбедување на наведените потреби се подмируваат од сопствените средства и тоа :

- Приходи од децата, месечна партиципација во износ од 1.490,00 денари, под претпоставка дека сите запишани деца континуирано престојуваат без отстапување и намалување на износот.

Во 2021 година остварени се сопствени средства по основ приходи

-		
-	723111 Приходи од децата	10.896.440.00
-	723911 Приходи од кирија	41.600.00
	723911/2 Приходи од минати години	8.823.896.00
-	723111/1 Други вонредни приходи	11.510.00

Вкупно:	19.773.446.00
---------	---------------

Најголем дел од приходните средства се искористени за прехранбени продукти според нормативите укажани од Министерството за труд и социјална политика, но и во следните расходи :

-	420 Патни и дневни расходи	19.370.00
-	421 Комунални услуги	3.120.143.00
-	423 Материјали	8.726.764.00
-	423110 Канцелариски материјали	258.475.00
-	423120 Списанија	60.740.00
-	423410 Прехранбени производи	6.972.449.00
-	423310 Униформи	28.928.00
-	423320 Обувки	0
-	423710 Средства за хигиена	419.624.00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

- 423810	Ситен инвентар	517.237.00
- 423999	Други материјали	469.311.00

Во наведените износи се сублимирани покрај канцелариските материјали за административна работа, набавка на нагледно дидактички материјали, материјали за активности, аудио визуелни помагала, детски списанија и литература, сликовници, стручна литература и други наменски помагала како досиеја, дневници, евидентни книги итн.

424 Тековно рутинско одржување	1.638.813.00
--------------------------------	--------------

Од кои дел се искористени за:

424110 Поправка и сервисирање на возила	54.022.00	
424210 Одржување на згради	486.610.00	
424220 Услуги за обезбедување	100.340.00	
424230 ДДД	134.000.00	
424440 Поправка и оджување на машини		758.271.00
424420 Поправка и одржување на софтвер и хардвер	105.570 .00	
424430 Поправка и одржување на опрема	0	

Во текот на 2021 година од страна на Бирото за јавни набавки ни беше забрането да се трошат средства за молерисување на детските градинки се со цел да се штедат финансиските средства поради пандемијата.

За реализирани блок дотации во период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година: во Гоце Делчев изведени се преостанатите 50% од реконструкција на кровот 3.544.997.00 ден, набавка на нафта за цела грејна сезона со ЕЛ масло во 5 објекти 2.924.175.00 ден, проверка на нафтата од Макинспект 14.160.00 ден, чистење на оџаци во сите 5 објекти 11.111.00 ден, мesteње на ПВЦ врати 2 во кујна Гоце Делчев со Шалтер 60.000.00 ден., надзор за извршената изградба на покривот Гоце Делчев 63.575.00 ден, сервисирање на безбедносната опрема 34.140.00 ден, заштита на прозорите во Рампо Левката со метални цефки- рeШетки 58.889.00 ден, поставување на ламинат во Бончејца и изградени се 4 бетонски клупи за летна настава на децата, седување со лепак на пералните во Аличир и Тризла 45.000.00 ден.

За реализација од сопствената сметка од 01.01.2021 год до 31.12.2021 год. мesteње на 2 врати во Бончејца 70.000.00 ден. надзор, систематски преглед 116.000.00 ден, набавени нови бојлери 1 Тризла 3 Аличаир 1 Г.Делчев 1 Бончејца, насадени во сите 6 објекти 600 цвекиња 67.034.00 ден, обезбедени сертификати за безбедност при работа на технички персонал 59.118.00 ден, да се проверат законски од овластен компанија сите 6 објекти ПП апарати и да се провери електричната енергија на сите мерни места 89.849.00 ден, набавка на професионална инд. Правосмукалка 15.000.00 ден, набавка на компресор, хефталица за ковање на ластици на креветчиња и брусилица 13.800.00 ден, набавка на фротирки, чаршави, навлаки за постелчиња 101.220.00 ден.

ДОНАЦИИ:

Гентерм донира 750м² ламинат, 3 индустриски маШини за перење во Г. Делчев, Аличаир и Тризла, 3 суШари индустриски во Г,Делчев Аличаир и Тризла вредност од 31.000 евра.

Алкалоид донира 700 сирупи со Б ВИТАМИН за подобрување на имунитетот.

Ј.П ПУП донира клима уред и фирмата **Цајо** донира клима во Бончејца.

Дрекслер Маер донираше играчки во Бончејца за сите воспитни групи.

425 Договорни услуги	419.380.00
Искористени во расходи и тоа :	
425220 Банкарска провизија	0
425250 Осигурување на недвижности	53.039.00
425260 Осигурување на моторни возила	4.636.00
425310 Правни услуги	51.050.00
425360 Плаќање по судски решенија	4.720.00
425420 Примарна здр.заштита	260.208.00
425640 Изработка на прос. и урб план.	0
425980 Надзор над градежни објекти	39.640.00
425990 Други дог. услуги	6.087.00

Според Законот за здравствена заштита задолжителни се санитарни прегледи на сите вработени - еднаш годишно, а вработените кои се во контакт со припремата и дистрибуирање на исхраната - двапати годишно, како и договорни услуги за превентивна здравствена заштита за ДДД и се извршени 3 дезинфекции од кои 2 градинката и 1 Локалната самоуправа.

Други договорни услуги – расходите паѓаат на трошоците :

- Надоместоците на договорни работници, кои произлегуваат од специфичноста на дејноста (згрижување на најмалата популација) при неопходни потреби за замена на оправдано одсутен работник , зголемен обем на работа кој ги надминува нормативите по бројност за воспитно – образовно– згрижувачка дејност.

Тука се искалкулирани и правните услуги околу неподмирување на трошоците за партиципација на децата како и Осигурување на Објектите од неповолни хаварии.

426Други тековни расходи	425.886.00
--------------------------	------------

Останатите оперативни расходи се користени по потреба за оперативни трансфери во работата.

-Нашите побарувања од деца – родители се во износ од 2.916.353.00 денари а обврските спрема добавувачите се во износ од 608.763.00 денари и истите ќе бидат измирени во месец 01- 2022 година.

Извештај за работата на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ - Прилеп со финансиски извештај за 2021 година

1. Вовед

Јавната општинска установа „Борка Талески“ – Прилеп, 2021 година ќе ја евидентира како година во која што се остварени голем број програмски активности и покрај пандемијата на „Ковид-19“. Реализираниот планот за работа во делот на манифестациите, промоциите на сопствените изданија, соработката со сродни институции, одбележувања на значајни датуми поврзани со авторите од роднокрајното творештво, но и пошироко, се само дел од настаните од богатата агенда на установата.

И во услови на пандемијата бројот на посети и зајмување книги е на завидно ниво, во двата оддела за возрасни и деца. Граѓаните на Прилеп според бројот на членување и натаму покажуваат особен интерес за книжевното творештво, така што можеме да забележиме со задоволство дека како јавна општинска установа сме во фокусот на интересот на нашите граѓани и сме очигледно нивен вистински сервис.

Со жалење забележуваме дека и за 2021 година, поради недостигот на адекватна вентилација во установата на простор од 1064м², особено во делот на т.н. голема - конференциска сала, не можевме перманентно да ја ставиме во функција за потребите на читателите. Кочниците во работата предизвикани поради техничките процедури за обезбедување одобрување за преадапација и реконструкција на дел од објектот во којшто е сместена установата се исто така причина, поради која оваа сала – читална не беше на располагање на читателите.

Во делот на набавката на литература, бележиме видно збогатување на книжниот фонд. Набавени се нови книги, не само со сопствени средства согласно со Законот за јавни набавки, ами и со донации од Националната Универзитетска Библиотека (НУБ) „Св. Климент Охридски“ - Скопје, исто така од Македонската Академија на Науките и Уметностите (МАНУ), добиени се книги од донации на бројни автори од земјава и странство, донации од граѓани кои што и подарија на установата дел од своите домашни библиотеки, секако продолжи и соработката со одделни издавачки куќи со нивно гостување и одржување саеми на книги, да даруваат за нашата установа.

Со дарувања на семејства од истакнати роднокрајни писатели збогатена е колку Роднокрајната, толку и Раритетната поставка. Освен тоа со онлајн активности и зголемено присуство на социјалните мрежи, на веб страницата на установата, како и на Фејсбук профилот зголемена е видливоста, зајакнат е брендот, афирмирана е работата надвор од локалните рамки. Така што често нашите активности ги следат читатели, писатели, автори, културни дејци од други градови во земјава и странство, што пак ги отвора вратите на установата за проширување и збогатување на нејзините активности на повеќе нивоа.

Сè ова придонесе за зголемено медиумско присуство на агендата на установата во повеќе локални и национални медиуми. Низ бројните афирмативни содржини за остварените активности, како што покажува прес клипингот, се потврдува улогата на установата, која

што како храм на книгата, треба да биде и локален центар на информации и културен живот во Прилеп.

Кога ќе се компарираат средствата кои што установата ги има на располагање во пропорција со реализираните активности, евидентно е дека вложен е голем ентузијазам, енергија, труд ... Буџетот во 2021 година беше многу рестриктивен. Најголем дел средства се исплатени за бруто плати, околу 80 отсто. Споредено со еден период од пред 3-4 години, кога соодносот меѓу средствата за бруто плата и други расходи бил 65% : 35% во корист на бруто платите, минатата година, соодносот е 80% : 20%, што ќе рече премалку средства за реализација на активностите.

Во продолжение на овој документ, ќе бидат презентирани активностите подетално. А, од финансиските извештаи се има увид врз сите расходи на установата на двете сметки, буџетската „903“ и сметката од сопствени приходи „787“.

2. Збогатување на книжниот фонд

Во текот на 2021 година ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп книжниот фонд од околу 134.500 книжни единици успеа да го збогати за дополнителни околу 4.500 библиотечни единици.

Табела 1. Новонабавена и обработена литература

Новонабавена литература		Обработена литература	
Монографски публикации	3821	Монографски публикации во Cobiss	3149
Сериски публикации	827	Сериски публикации	/
Вкупно	4648		3149

Од Табела бр.1 може сликовито да се види дека во текот на 2021 година по сите основи во Библиотеката се внесени вкупно 4648 книжни единици. Од нив 3821 книжна единица се монографски публикации, додека 827 единица од библиотечниот материјал припаѓаат на сериски публикации (весници, списанија, зборници итн...).

Стручните служби обработиле 3149 новонабавени книги – монографски публикации. Од 1337 монографски публикации, најголем дел од подрачната библиотека во населбата Варош, се обработени по принцип на преземање во Cobiss системот. Оваа е литература во сопственост на установата, која што се уште не била обработена, внесена во Cobiss системот.

Набавката на дел од оваа литература како што е потенцирано и погоре е согласно со Законот за јавни набавки, со тендер во висина од 382,514, 00 денари. Што ќе рече од вкупниот буџет на установата на буџетската сметка „903“ околу 6200 евра се инвестирани за оваа намена. Мора да напомене дека за да се задоволат потребите на читателите, би требало овој буџет за набавка на нова литература да се зголеми најмалку двојно.

Вкупната вредност на сите библиотечни единици кои што во 2021 година го збогатиле фондот на установата, по сите основи, набавки, донации од МАНУ, НУБ, автори итн. изнесува 897.706,77 денари.

Бидејќи статистичките податоци сега покажуваат дека установата во 2021 година библиотечниот фонд од околу 134.500 го зголемила со новонабавените по разни основи 4648 книжни единици сега располага со преку 139.200 библиотечни единици. Но, имајќи го предвид фактот дека во Библиотеката до денес не е спроведен согласно закон отпис на литература (оштетени публикации по разни основи, стари, крајно амортизирани книги, кои практично не се во функција) овој навидум богат фонд е фиктивно богатство.

Во тој контекст овде вредно е да се напомене, дека токму годинава (2022) ќе се спроведе согласно законот и прописите попис и отпис на литература, со што следната година, веќе ќе се има целосно јасна и точна слика за физичката кондиција и бројот на книжни единици со кои располага установата. Потребата од набавка на нова литература во сите оддели, а особено во одделот за деца и возрасни е примарна обврска на установата, а согласно со потребите на читачкиот аудиториум.

Што се однесува до сериските публикации, набавка на весници и списанија и сè она што ја чини периодиката, во рамките на политиките на екстремно штедење согласно со максимално скромниот буџет, продолжи набавката само на дневниот печат „Нова Македонија“ и „Вечер“ како и „Службен весник“, континуитет којшто не бележи прекин. Но, во делот на сериските публикации установата се соочува со сериозен проблем, недостиг на стручен кадар за обработка на овој вид библиотечен материјал. Изминативе две години дел кадар е испратен на едукација во НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје, но, процесот за едуцирање на еден библиотекар за работа со периодика е долг и бара посветеност. А, пандемијата токму во овој период ги попречи активностите на тој план, бидејќи и едукаторите и националната библиотека како установа се соочуваат со проблемот. Така што оваа обврска на установата која што од разни причини е запоставувана повеќе од 1.5 деценија, се планира да биде надмината оваа и следната година, во зависност од тоа кога ќе се комплетира едукацијата на кадарот, за целосна обработка на овој вид библиотечен материјал.

Во поглед на изборот на новонабавена литература од издавачките куќи во Македонија, во набавната политика на установата и во 2021 година се водеше сметка, сè што се купува да биде на листата барана литература која ги задоволува потребите на читателите.

Во рамки на соработката со НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје повеќе пати во текот на годината од оваа установа се подигнуваат стотици книги и периодика кои се последен збор во издавачката дејност на издавачите. Сепак во овој дел е значајно да се напомене дека станува збор за литература чие што публикување е финансиски помогнато од Министерството за култура, со средства од државниот буџет за култура, во делот на издавачката дејност.

Минатата година установата својот фонд го збогати и со дела од домашните библиотеки на одделни граѓани. Станува збор пред сè за белетристика, од автори кои се репрезенти на класиката, дел изданија кои што се одамна печатени, но сè уште барани од читателите. Вредно е да се напомене дека со дела, персонални експонати, дневници, бележници ... на поедини автори кои имаат потекло од Прилеп, се збогатени Роднокрајната и Раритетната поставка. Овие се особено значајни донации, кои што поставките ги прават бесценети.

3. Издавање, чување, користење и заштита на книжниот фонд

Интересот за книжевност и наука, изминатата 2021 година иако во време на пандемија не беше за запоставување. Во прилог на ова тврдење оди фактот што според евиденцијата на двата пулта во одделот за деца и одделот за возрасни издадени се вкупно 30.638 монографски и сериски публикации. Од нив во одделот за деца 11.388 книги, а во одделот за возрасни 19.250 библиотечни единици.

Табела бр. 2 Користење на библиотечниот фонд во 2021 година

	Број на членови	Издадена литература (книги и периодика)
Оддел за деца	876	11 388
Оддел за возрасни	1 551	19 250
Вкупно	2 427	30 638

Кога ќе се земе предвид податокот дека минатата 2021 година биле неработни 108 денови поради викендите и дополнителни уште 13 неработни дена поради празници кои не се во викенд, значи дека во работните 244 денови се издадени овие 30.638 книги, вкупно на 2427 читатели. Тоа значи дека просечно за секој читател се издадени 125,5 книги. Што ќе рече навистина релативно малубројна читачка публика во однос на бројот на жители, но со огромен интерес за книгите, бидејќи просечно месечно секој читател позајмувал по 10,4 книги.

Иако во однос на 2020 година кога се евидентирани вкупно 1.815 членувања во двата оддела, во 2021 година е очигледен раст на бројот на членови за околу 35 отсто. Овие податоци се стартна позиција за активностите со кои ќе се зајакнат и развијат политиките за зачленување, за стекнување на довербата на нови читатели. Установата токму за развој на овој аспект, планира годинава (2022) нови активности со поголема креативност. Бидејќи годишното зајмување на 30.638 единици е само 22 отсто, од вкупниот книжен фонд, кој што брои околу 140.000 библиотечни единици, Значи малку ангажиран дел од фондот, а пред нас многу работа и предизвици, годинава!

Пандемијата има реално свои негативни реперкусии и врз овој аспект во работата, но, тоа не смее да биде алиби, туку предизвик за подобро менаџирање на установата. Напорот и креативноста во наоѓање на многу начини книжниот фонд наместо на полиците да биде во рацете на читателите ќе биде императивен. Ваквите статистички анализи кои се прават последниве две години, даваат поконкретна слика за работата на установата по ресори. Оттука можноста за точно лоцирање на проблемите, кочниците, кои пак се првиот чекор кон решавање на „проблемите“ и креирање на нови стратешки мерки и развојни чекори. Секако финансискиот аспект, редуцираните средства се колница во функционирањето. Неопходно е фондот за набавка на нова литература да се зголеми. Потребно е постапно да се создаваат услови и за отворање на читалната, барем за ограничен број корисници, дури и во време на пандемија. Бидејќи во вакви услови, академската и научна јавност се скратени за можности во спокојна и средина која што е вистински стимул за учење, да истражуваат, работат на нови проекти, а при тоа да им биде ставена на располагање богатата литература од Референтната збирка, која што според сите прописи може да се издава за користење само во читалната.

Овде доаѓаме до прашањето за инвестициите и планираните зафати во 2021 година.

Во делот на заштитата на книжниот фонд, од двата оддела и магацинот вкупно за поправки, репарирање, лепење, врзување се предадени 400 книги, од нив вкоричени 150, а во 10 регистри се сместени печатените изданија на службените весници. Што ќе рече полни раце работа на вработениот кој што се грижи за репарирање на книжниот фонд. Во однос на минатата година, обемот на активности е зголемен за речиси 60 отсто во делот книговрзница.

4. Подрачни библиотеки во населба Варош и населено место Тополчани

Минатата 2021 година речиси финишираа активностите на стручните библиотекарски за каталогизација во подрачната библиотека во населбата Варош. Во 2020 и 2021 година конкретно две библиотекарки кои работат на каталогизација го внесоа книжниот фонд од 5044 библиотечни единици, со ретроактивен внес во Cobiss системот.

Оваа подрачна библиотека е отворена во 1984 година. Но, во 2020 година почнува за прв пат процесот на обработка на литературата во Cobiss системот, иако во градската библиотека овој систем е имплементиран во 2006 година.

Минатата година е набавена и компјутерска опрема така што наскоро, со набавката уште на еден фискален апарат ќе биде заокружена целосно постапката со техничко опремување на оваа подрачна библиотека. Според тоа, по тригодишен прекин, повторно, но овој пат согласно со библиотекарските прописи овој библиотечен клон ќе биде повторно отворен. Жителите на населбата Варош ќе имаат побрз и полесен пристап до богатиот книжен фонд, којшто ќе може да го пребаруваат отсега и во Cobiss.

Што се однесува до подрачната библиотека во населеното место Тополчани, годинава престојат поголеми активности. Најпрвин со пописот, стручните библиотекарски ќе извршат детална проверка на физичката кондиција на книжниот фонд. Оној што може да се стави во функција ќе биде дел од постапката за ретроактивен внес во Cobiss, бидејќи и оваа подрачна библиотека не е внесена во овој систем. Речиси 8 години таа не е во функција на читателите, а објектот којшто некогаш се користел како месна заедница за жителите во ова населено место е руиниран. И воопшто не е адекватен за работа. Дури е и ризичен. Често се врши посета и проверка, со цел книжниот фонд да биде заштитен. Обидот да се најде посоодветен простор за дислоцирање на оваа библиотеката во училиштето, што се наоѓа непосредно до месната заедница во која е сега сместена, беше неуспешен. Според изјавите на тогаш надлежните во ова подрачно училиште, не постојат услови во рамки на овој училиштен објект да биде дислоцирана подрачната библиотека.

Со завршување на пописот и отписот на книжниот фонд кога ќе се има комплетна слика со колкав активен фонд располага библиотеката, ќе се бара интензивно решение и за овој проблем. Бидејќи книгите ја извршуваат својата функција, само тогаш кога им се издадени на читателите. ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп, ќе се обиде да најде донатори за „библиобус“ опремен со сè што е потребно, со цел книгите да бидат во рацете и на читателите не само од населеното место Тополчани, туку и другите населени места во овој прилепски атар.

5. Културни манифестации

Библиотеката во текот на 2021 година реализираше богата културна програма. Промоции, изложби, трибини, средби со автори, со читатели, реализирани конкурси, доделени награди на ученици и нивните ментори, многу чествувања, одбележувања ... Долга е агендата на активности со кои што е збогатена културната понуда на нашите читатели,

соработници, на нашите целни групи, автори - дебитанти, истакнати творци, активности кои се реализирани во соработка со други институции.

Најголем дел од активностите беа поместени во летниот период со цел колку што е можно да се намали ризикот од ширење на пандемијата. Сите настани се одржаа со целосна примена на антиковид протоколите.

Во делот на соработката со училиштата и развивање на книжевните потреби кај новите генерации наши читатели одржани се четири конкурси: За „Млад библиотекар“, за „Најдобар краснопис“, за „Најдобра авторска творба“ и „Најдобра рецитација“. Доделени се награди (во книги), дипломи и благодарници за учениците и нивните ментори. Во оваа активност беа вклучени учениците од сите училишта во општина Прилеп.

Во рамките на активностите за воспоставување и негување на соработката со исти и сродни установи, вредно е да се забележи гостувањето на Библиотеката во Центарот за култура „Ацо Шопов“ во Штип. Гостувањето и претставувањето на установата со три свои поставки: изложба на книги од Раритетната поставка, изложба на книги од својата издавачка дејност и изложба на фотографии со репрезентите на прилепскиот еснаф, од трајната поставка „Да ги зачуваме старите прилепски занаети“, кои што се украс на прилепската чаршија. Промовирана е двојазичната книга „Старите занаети во Прилеп“. Настанот побуди интерес кај на почитувачите на уметноста, книжевноста, културата, но и на медиумите. Центарот за култура од Штип со возвратна посета гостуваше во Прилеп, промовирајќи дела од творечкиот опус на авторот Трајче Кацаров, потоа изложба на плакатна поезија (Кацаров), како и настап на кантавторот Роберт Поп Димитров.

Со домот за стари лица од Прилеп, „Киро Крстески – Платник“ воспоставена е соработка на начин што се подарени 14 пакети со книги од Библиотеката (дел сопствена, дел подарена литература од граѓани) наменети за станарите и штитениците на оваа установа. Со наслов „Со љубов за граѓаните во трето доба“ снимен е аудио материјал со извадоци од книгата „Итар Пејо“ од Стале Попов, наменет за овие граѓани, со цел што поквалитетна анимација и разубавување на нивното секојдневие, далеку од нивните примарни семејства.

Со центарот за култура „Илинден“ од Демир – Хисар воспоставена е соработка со размена на литература и заедничко чествување на одделни настани и случувања. Меѓу нив најзначајна е манифестацијата за одбележување на годишнината од раѓањето на македонскиот автор Петре М. Андреевски. Со полагање цвеќиња на неговото вечно почивалиште и поетско читање на избор поезија, автори и рецитатори со избор негови песни го збогатија овој настан што се одржа на две локации и во Демир – Хисар и во Слоештица, родното село на П. М. Андреевски, и тоа во културниот центар „Гумно“ што го развиваат синот и снаата на писателот, Сергеј и Ирена Андреевски.

Во делот на соработката, остварени се посети во библиотеките во Охрид, Кавадарци, Неготино, Радовиш, Штип, Битола, Скопје (НУБ „Св. Климент Охридски“, Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ и др.) и други библиотеки и културни установи во државата со цел соработка, размена на искуства, развој на библиотечната дејност.

Во делот на меѓународната соработка остварена е размена на книги, со библиотеката во Цетиње, потоа со австрискиот автор за деца Томас Брежина, којшто преку нашата сограѓанка Лидија Кравутске испрати дел од својата едиција на германски јазик за нашата установа. А, во виенската градска библиотека ќе се најде литература што е дел од нашата издавачка дејност, публикувана и на англиски јазик. Ова е еден од начините со кои Библиотеката од Прилеп, го дава својот придонес за афирмација на македонскиот јазик, книжевност, култура во светот.

Изминатата 2021 година од тој аспект се промовирани две дела од издавачката дејност на Библиотеката: „Зборникот на песни од прилепски автори“ и монографијата – „75 години ЈОУ Градска библиотека ‘Борка Талески’ - Прилеп“. Првата збирка впрочем е и прва книга од едицијата со наслов – Роднокрајно творештво. Застапени се исклучиво прилепски автори, најголем дел членови на Клубот на литературни творци од Прилеп. На 45 автори на 68 песни им се подарени примероци од зборникот и благодарници за нивниот придонес во роднокрајното творештво. Подготовката, на монографијата која што е посветена на значајниот јубилеј на установата „75 години ЈОУ Градска библиотека ‘Борка Талески’- Прилеп“, двојазично издание со превод и на англиски јазик е во вистинска смисла бележење на хронологијата на настани, развојни години на оваа установа. Во неа е сублимиран трудот, влогот на генерациите библиотечни работници, културни и општествени дејци на Прилеп, кои го дале својот придонес за овој храм на културата да опстане низ годините, заедно со поддршката на Општина Прилеп и Министерството за култура, и да се развие во една современа установа која што настојува да ги следи и имплементира сите новини кои се светски тренд во дејноста. За самата публикација говореше директорката на НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје, истакнат и долгогодишен стручњак во дејноста, библиотекарскиот советник, Јелисавета Костадинова.

Во делот на одбележувањата во овој Извештај вредно е да се напоменат неколку настани:

- Одбележување на 100 годишнината од раѓањето на патронот на Библиотеката, Борка Талески;

- Одбележување на 100 годишнината од раѓањето на реномираниот писател, наш сограѓанин, Коле Чашуле како и

- Одбележување на 100 годишнината од раѓањето на кодификаторот на современиот македонски јазик, нашиот сограѓанин, Блаже Конески.

Овие настани беа одржани со максимална организација и професионален пристап, со сè она што значи квалитетна понуда на аудиториумот, дури и од технички аспект. Со гостување и трудови на истакнати македонски историчари, универзитетски професори и академици оддадена е достојна почит на нашите сограѓани, кои се великани на македонската книжевност и култура, и кои оставиле силен и траен белег во создавањето на македонската држава, јазик, книжевност, култура. Во реализацијата на настаните вклучени се и истакнати македонски уметници, актери, вокалисти, музичари ... Но, најголем акцент е ставен на уметниците кои водат потекло од Прилеп, со цел да ја јакнеме синтагмата „Од Прилеп за Прилеп“.

Потврда за одличната организација на настаните беа позитивните одеси во медиумите, а најмногу меѓу реципиентите на културата во Прилеп, тоа е нашата културна јавност која што има изградени високи критериуми за квалитет во уметноста и книжевноста, но и пошироко.

Со овие настани, впрочем Библиотеката излезе од рамките на просечноста. Потврди дека како единствен храм на книгата и центар на информацијата во Прилеп, е впрочем културна установа која има капацитет да креира извонредни културни евенти, од кои се испраќаат широко пораки за зачувување на македонската историја, јазик, книжевност, култура, за негување и збогатување на македонското книжевно богатство.

6. Едукација на кадри

Градската библиотека во Прилеп како што е добро познато, освен што ја извршува основната дејност, за чување, издавање и заштита на библиотечен материјал, врши и

каталогизација – стручна обработка на книжниот фонд на установата што се збогатува секоја година.

Од вкупно 11 библиотекарски (библиотекарски помошници, самостојни библиотекарски помошници, библиотекарски, виши библиотекарски и библиотекарски советници) со години имала само тројца каталогизатори. Имајќи го предвид фактот дека овие тројца каталогизатори во следниве 2-3 години ќе се пензионираат, неминовно е да се врши едукација на постоечкиот стручен кадар со високо образование, којшто е еден од критериумите за да се обавуваат овие сложени библиотечни активности. Затоа во 2021 година продолжи едукацијата на овој кадар, со цел да се заокружи знаењето и вештините за стручна обработка на целиот книжен материјал што влегува во установата.

Библиотекарите присуствуваа на бројни едукативни предавања, работилници кои онлајн и со физичко присуство се организирани од стручни едукатори – предавачи од НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје, како единствена стручна установа која врши едукација на кадрите.

Освен во стручната работа, се вршеше едукација и на кадрите според потребите на установата во дејноста што ја извршуваат, за ПП заштита, за итна медицинска помош, за архивско работење ... Присуството на работниците е во рамки на финансиските можности на установата, но се внимава да се постигне основното ниво на знаења во другите аспекти, со цел деловниот процес во установата да се одвива непречено согласно со законските регулативи.

На оваа ставка се потрошени 23.498,00 денари од буџетската сметка, додека дополнителни 7.080,00 денари се од сметката на сопствени приходи, или вкупно од двете сметки за едукација се инвестирани 30.578,00 денари. Премалку! За адекватен напредок на кадрите, треба да се одвојуваат во иднина многукратни суми. Но, установата за жал располага со рестриктивен буџет.

7. Административно – правни, сметководствено – благајнички работи

Во делот на администрацијата во Библиотеката минатата година се пензионирани двајца вработени, сметководител и советник за административни и правни работи. Оттогаш административниот кадар на установата е претставен со еден архивар, којшто имајќи го предвид вкупниот финансиски обем на активности на установата, не е многу обременет со работа. Потребите за правно - сметководствени работи ги извршуваат надворешно ангажирани лица со договори за услуги. И според минатогодишното искуство, на овој начин многу успешно се менаџира овој дел, со помалку средства. Искуството потврдува дека установата и нема голема потреба да вработува сметководител, но има потреба од кадар којшто во исто време ќе ги извршува активностите во сметководство, јавни набавки, обврските за безбедност и заштита при работа и други задолженија кои произлегуваат од задолжителната примена на законската регулатива. Но, мора да се акцентира потребата од правен стручњак, лице кое што во исто време ќе биде надлежно за човечки ресурси, ангажирано во Комисијата за јавни набавки и др. Исто така установата има сериозна потреба од информатичар, којшто ќе го одржува компјутерскиот систем, ќе работи на одржување и развој на веб страницата, ќе се занимава со графички дизајн ... потреби кои што досега или не се задоволувани, или пак парцијално со скромни средства се внесувал нов квал

итет во работата, којшто е императивен за дејноста во време на дигитализација. Ако се има предвид фактот дека Библиотеката располага со екстремно мал буџет, навистина е претешко квалитетно да се менаџираат овие потреби на новото време. За да се има

одлична веб страница неопходно е инвестирање во тој сегмент, но и посветена работа на стручно лице кое што ќе го развива сајтот и работи на подготовка на низа каталози со што книжниот фонд ќе се приближи уште повеќе до читателите, а бројот на членови ќе расте. Што значи покрај бројните испразнети места во установата итни се две вработувања: на правник и на информатичар согласно со Правилникот за систематизација на работни места.

8. Работа на помошно – техничката служба

Согласно со Правилникот за систематизација на работни места на установата и законските регулативи, оваа служба во установата е претставена со четворица (4) вработени; книговрзец (1) едно лице, хаус мајстор (1) едно лице, хигиеничар (1) едно лице и друг работник за одржување на објекти.

Книговрзецот освен што работи во делот на репарација на литературата, за што податоците се пишани во делот за користење, чување и заштита на библиотечниот фонд, со оглед на неговата верзираност и сензибилизација за потребите на установата е ангажиран и како замена на двата пулта (за деца и возрасни), потоа во магацинот, а во исто време е целосна замена за водење на архива, кога е отсутен вработениот архивар на тоа работно место.

Хаус мајсторот во установата ги извршува сите активности во негова надлежност. Тој е лице за надлежно за спроведување на итна медицинска помош во вонредни услови. Паралелно согласно со потребите на установата, врши замена на кадрите коишто работат во магацинот за книги и издаваат литература за потребите на пултовите. Едновременно извршува и курирски активности. Вклучен е исто така и во делот на распределба на материјали на вработените согласно со ЗЈН. Внес и достава на библиотечен материјал. Друг работник за одржување на објектите, овој вработен е ангажиран во делот на одржување на објектот, извршува активности за одржување на хигиената, курирски активности со достава на материјали каде што има потреба, тој е постојана помош во работата на хаус мајсторот и е лице надлежно за спроведување на ППзаштита.

Хигиеничарот во установата освен што се грижи за одржување на хигиената, и достава на пратки и други материјали во пошта, подигање на весници и др. обврски согласно со Правилникот за систематизација, работи исто така на издавање на библиотечен материјал во магацинот, впрочем како и работникот задолжен за одржување на објектите.

Целта на овој начин на работа е целосно искористување на потенцијалот на вработените, без ангажирање на дополнителни кадри, секогаш кога за тоа има потреба, особено во време на користење на правото на одмор.

Инаку сите вработени во установата се ангажирани и работат во разни комисии согласно со потребите и регулативите кои мора да се имплементираат, со цел да се овозможи непречен тек на сите активности и функционирање на установата.

9. Плаќање по судски решенија и трансфери за пензионирање

Во 2021 година Библиотеката го исплати, а со што заврши дотогаш отвореното прашање за исплата на обврските за реконструкција на еден мал простор согласно со Законот за јавни набавки. Согласно со судска пресуда се исплатени 245.427,00 денари на градежната фирма „Брикс -компани“ која што во 2019 го добила тендерот за преадаптација на делот од установата наменет за сместување и обработка на странска литература.

Во делот на трансфери за пензионери, на тројцата пензионирани кадри (сметководител, советник за општи, административни и правни прашања и самостоен библиотекарски помошник) исплатен им е надомест од 172.260,00 денари.

10. Набавка на услуги и опрема

Во текот на минатата 2021 година Библиотеката согласно со Законот за јавни набавки реализираше:

Табела 3. Реализирани набавки со постапки согласно со ЗЈН / 2021 год.

Вид на набавка	Висина на договор со ДДВ/денари
Сметководствени услуги	99.946,00
Набавка на книги	382.514,00
Електрична енергија	640.938,24
Средства за хигиена и дезинфекција	22.543,00
Канцелариски материјали	24.964,80
Компјутерска опрема	147.390,00

Напомена: тендерите за сметководствени услуги и електрична енергија се префрлаат од една во друга година и имаат финансиска рамка за користење на средствата. (За електрична енергија во 2021 година се потрошени 511.247, 00 денари. Минимални средства за овој огромен простор од 1064м², ако се има во вид дека инвертерите се единствен извор на греење и ладење на установата. Само пред 2 години за ставка греење, оддвојувани се суми од 1-1.5 милиони денари.)

Планот за реконструкција на холот, скалите, пултот за возрасни, како и делумна реконструкција на канцелариите остануваат за годинава. Неможноста да се добијат потребните одобренија за реконструкција и преадапација на просторот, на релација Општина - надлежни министерства, се причина што и при обезбедени средства, тендерите не се реализирани. Имено, согласно со Законот за градба, Библиотеката која што просторот го добила на трајно користење, од сопственикот - Република Северна Македонија, треба да има одобрение – согласност за овие градежни зафати. Меѓутоа обраќањата до бројните министерства и органи завршија со ограджување на едни од други и нивно пренасочување.

Годинава 2022 година, кога и се подготвува овој Извештај, на наше огромно инсистирање, добиен е позитивен (надежен) одговор од Министерството за култура, дека откако Библиотеката ќе подготви Наративен извештај (иако уште во 2020 година е доставена Функционална анализа со детален опис на сите расположили капацитети, потенцијали и проблеми) во којшто ќе ги дефинираме - лоцираме проблемите и потребите ќе бидеме вклучени во постапката за изработка на основната проектно-техничка документација за реконструкција на установата, која е сместена во истиот објект каде што функционира и центарот за култура „Марко Цепенков“-Прилеп. Бидејќи проектот за центарот за култура е во тек, Библиотеката ќе биде само приклучена, и за неа според ветувањата ќе се изработи проектно-техничка документација, со што ќе си обезбедиме дозвола – „виза“ за натамошна реконструкција, која што најверојатно ќе биде финансиски товар на установата и основачот.

Библиотеката засега нема да распишува тендер за реконструкција на хидрантската мрежа и громобранска заштита и според насоките на Инспекторатот за заштита од пожари при ДЗС. Ова затоа што, овие аспекти ќе бидат решени со изработка на документацијата за реконструкција на објектот, прв пат откако е изграден. Така што во меѓувреме, како установа веќе ги завршивме сите активности со комплетирање на системот за дојава на пожар, панични светла, ПП апарати – набавени се десет (10) нови, покрај постоечките три ППА(3), изготвени се потребните правилници, планови... сите акти коишто треба да ги има

установата. Едновременно континуирано се осигурува објектот, книгите и опремата, така што од овој аспект, Библиотеката е целосно заштитена.

11. Реализација на буџетот по сметки

Во овој Извештај не презентираме детални бројки за потрошените средства за секоја ставка. Нив ќе ги видите во финансиските извештаи за секоја сметка посебно и по ставки и потставки.

Најважно да се каже е дека од проектираниот буџет на буџетската сметка „903“ во висина од 12.747.000,00 денари, реализирани се 11.828.019,00 денари или 92,79 отсто.

Неискористени се 918.981,00 денари.

Табела 4. Реализација на буџетот по сметки

Буџетска сметка „903“			
Проектиран буџет	Реализиран средства	Реализација во проценти	Неискористени средства
12.747.000,00	11.828.019,00	92,79%	918.981,00
Сметка на сопствени приходи „787“			
Проектиран буџет	Реализирани средства	Реализација во проценти	Неискористени средства
1.179.000,00	375.351,00	31,75%	760.011,00

Овие средства речиси до крајот на годината не ни беа ставени на располагање. Една од причините за нивно неискористување лежи и во фактот што за време на изборите, невозможно беше да се склучуваат договори и реализираат други активности, освен ако се работи за набавки со тендери, предвидени во планот за јавни набавки (пред тоа), кои исто така не можеше да се реализираат, бидејќи Библиотеката не доби дозволи согласно со Законот за градба.

На сметката од сопствени приходи „787“, планирани беа 1.179.000,00 денари.

Реализирани се 374.351,00 денари или реализацијата е 31.75 отсто. Нереализирани се 760.011,00 денари. И добро е што е така, бидејќи со почетокот на оваа година, во првите два месеца трошоците на установата, во најголема мера ги покриваме со сопствени средства од оваа сметка. Што значи наместо да ги користиме за развојни активности, ние ги користиме за проста репродукција, така речи.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Сè на сè, од буџетските 11.828.019,00 денари за бруто плати се оддвоени 9.384.538,00 денари. Останатите 2.443.481, 00 денари заедно со дополнителните 374,351,00 денари од сметката од сопствени приходи се вкупниот буџет наменет за работа на установата. Овие 2 милиона 817 илјади 832,00 денари или околу 45,500 евра е вкупниот буџет на Библиотеката во Прилеп.

Скроман буџет, кој што треба, не да биде уште порестриктивен како овој за 2022 година, туку далеку пообремен за да се овозможи напредок, развој на единствената Библиотека во општината.

Од презентираниите статистички податоци констатацијата е една! Во 2021 година Библиотеката работела со максимално штедење, а сепак реализирала богата Програма со која што ја зголемила „видливоста“ во јавноста и целните групи.

Годишен финансиски извештај за 2021 година на Домот за стари лица „ Киро Крстески- Платник“

Домот за стари лица „ Киро Крстески- Платник“ Прилеп е јавна општинска установа од областа на социјалната заштита , со основна дејност обезбедување на сместување , исхрана, помош и нега, здравствена заштита, културно забавни активности , работно-рекреативни активности, услуги од социјални потреби и други услуги на старите лица , зависно од потребите, психофизичките способности и барањата на корисниците.

Покрај основната дејност Домот во текот на годината , обезбедува прифаќање и времено сместување на возрасни лица , кои заради разни околности се нашле надвое од местото на живеење, без средства за животили се без постојано сместување, се до нивното враќање во сопственото семејство или сместување во друга установа за социјална заштита.

Вкупната површина со која располага Домот е 10.688 м2 од кои 4.038 м2 под објект и 6.650 м2 дворно место и економија.

Капацитетот на Домот е 151 легла (од кои 50 легла во новиот дел) и 101 во другиот дел кој е исполнет со корисници од повеќе општини во Македонија.Моментално во Домот има сместено 124 корисници .

Вкупниот број на вработени е 39 од кои, од кои 24 вработени примаат плата од Буџет на РСМ , а сотанатите 15 вработени од сметката на самофинансирачки активности.

Финансирањето на Домот се врши преку наменски дотации и самофинансирачки активности.

Блок дотации од буџет за 2021 година изнесуваат **13.461.065 денари**. Кои се потрошени за :

- **плати, надоместоци и придонеси од плати9.454.449 ден.**
- плати и надоместоци.....6.807.206 ден
- придонеси.....2.647.243 ден.

- **Комунални услуги.....3.283..264 ден.**
- Електрична енергија800.957 ден
- Затоплување.....2.482.307 ден

- **Материјали и ситен инвентар.....613.000 ден**
- Прехранбени артикли.....613.000 ден

- **Разни трансфери.....110.352 ден**
- Трансфери при пензионирање.....110.352 ден

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Од сметката на самофинансирачки активности вкупниот приход за 2021 година изнесува **18.358.656 денари**.и тоа :

- Приходи од сместување11.905.112 ден
- Приходи од закупнина од објекти.....16.168 ден
- Приходи од проект народна кујна.....2.337.912 ден
- Останати неданочни приходи.....88.784 ден
- Други средства за солидарност.....160.118 ден
- Приходи од минати години.....3.699.838 ден
- Приходи од осигурување.....150.724 ден

Од приходите од сметката на самофинансирачки активности се потрошени **16.722.506 денари**.

- Плати надоместоци и придонеси од плата5.722.163 ден
- плати и надоместоци.....4.123.541 ден
- придонеси.....1.603.622 ден.

- Патувања во земјата-патни расходи.....15.000 ден

- Комунални услуги.....1.550.374 ден
- Други комунални такси и услуги.....48.082 ден
- Др трошоци за комуникација.....40.290 ден
- Електрична енергија.....366.782 ден
- Горива и масла.....161.780 ден
- Ѓубретарина.....244.497 ден
- Пошта.....15.601 ден
- Регистрација на моторни возила.....8.601 ден
- Транспорт на стоки и луѓе.....2.400 ден
- Телефон и телефакс.....40.412 ден
- Водовод и канализација.....621.929 ден

- Материјали.....7.714.583 ден
- Други материјали.....55.794 ден
- Други медицински материјали.....10.400 ден
- Канцелариски матреријали.....52.871 ден
- Лекови.....597,319 ден
- Прехранбени продукти.....5.272.971 ден
- Резервни делови.....11.450 ден
- Ситен инвентар.....91.402 ден
- Списанија весници.....56.050 ден
- Средства за хигиена.....1.566.326 ден

- Поправка и тековно одржување.....555.786 ден

- Договорни услуги.....900.679 ден

- Други тековни расходи.....209.159 ден

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

- Купување на опрема и машини.....27.337 ден
- Вложувања и нефинансиски средства.....22.425 ден

Во 2021 година Домот продолжи со работа со проектот „Народна Кујна за лица со социјални проблеми “ кој се спроведува во Домот и со овој проект им се дава услуга на 100 лица.

В. Извештај за користењето на финансиските средства од тековните резерви

За непланираните или помалку планирани расходи во буџетот на Општината може да се планира Буџетска резерва најмногу до 3% од вкупните тековни расходи на Буџетот, кои средства се наменети за покривање на расходи во случај на виша сила, елементарни непогоди и други непредвидливи случаи.

Врз основа на законска обврска предвидена со Закон за финансирање на Единиците на Локалната самоуправа, член 31 во Буџетот за 2020 година, се предвидени во група 41-резерви недефинирани расходи во износ од **2.500.000,00** денари, во програма А0 на група во ставката 412- постојана резерва (непредвидливи расходи), konto **412110**-постојана резерва (непредвидливи расходи) **1.500.000,00** денари, и во програма Е00- Општинска администрација, на ставка 413- тековни резерви (разновидни расходи), на потставка **413110**- тековни резерви (разновидни расходи) **1.000.000,00** денари.

Бидејќи тие се средства со строга наменска употреба и не смее да се користат за извршување на редовни т.е. тековни активности во текот на **2020** година од контото **412110**- постојана резерва (непредвидливи расходи) од планираните **1.000.000,00** денари- реализирани се **413.000,00** денари кои се исплатени како помош на следните физички лица:

Р.Вељаноски	(елементарни непогоди- пожар)	10000
Л. Ристеска	(елементарни непогоди-земјотрес)	7000
С.Стојаноски	(елементарни непогоди- пожар)	20000
АД Еурометинг	(елементарни непогоди- поплава)	15000
Г.Бутракоски	(елементарни непогоди- пожар)	30000
С.Крстески	(елементарни непогоди- пожар)	30000
Н.Степанулеска	(елементарни непогоди- пожар)	30000
Б.Темелкоски	(елементарни непогоди- пожар)	30000
Д.Настески	(елементарни непогоди- пожар)	50000
Т.Лоцев	(елементарни непогоди- пожар)	50000
С.Амедоски	(елементарни непогоди- пожар)	50000
П.Костоски	(елементарни непогоди- пожар)	50000
А.Башески	(елементарни непогоди- пожар)	50000
З.Мицевска	(елементарни непогоди- пожар)	50000
С.Божиноски	(елементарни непогоди- пожар)	15000
Р.Ристески	(елементарни непогоди- пожар)	20000
С.Колароски	(елементарни непогоди- пожар)	20000
З.Трајаноски	(елементарни непогоди- пожар)	30000
П.Станкоски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
А.Звездакоска	(елементарни непогоди- невреме)	3000
К.Јанкулоски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
З.Дамески	(елементарни непогоди- невреме)	3000

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

М.Звездакоски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
Д.Трајкоска	(елементарни непогоди- невреме)	3000
И.Крстески	(елементарни непогоди- невреме)	3000
С.Мицкоски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
М.Стојаноски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
Љ.Мицкоски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
М.Мицкоски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
К.Ризески	(елементарни непогоди- невреме)	3000
П.Мицкоски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
И.Талески	(елементарни непогоди- невреме)	3000
А.Бозоски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
М.Ацески	(елементарни непогоди- невреме)	3000
М.Мицкоска	(елементарни непогоди- невреме)	3000
Љ.Ацески	(елементарни непогоди- невреме)	3000
А.Мемишоски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
Б.Цветаноски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
Ј.Димовски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
Д.Мицкоски	(елементарни непогоди- невреме)	3000
К.Мицкоски	(елементарни непогоди- невреме)	3000

Вкупно	626000
--------	--------

Од konto **413110**- тековни резерви (разновидни расходи) потрошени се **857.300,00** денари од кои за починат член од семејството (ќерка-син, сопруг - сопруга , татко- мајка) како и за боледување подолго од 6 месеци исплатени се:

Д. МАКРЕСКА	(смртен случај)	15000
Г. ВЕЛКОСКИ	(смртен случај)	15000
В. ДИМЕСКИ	(смртен случај)	30000
К. ПАВЛОСКИ	(смртен случај)	15000
Д. РИБАРОСКИ	(смртен случај)	15000
З.ПЕТРЕСКИ	(смртен случај)	15000
Л. СЕКУЛОСКА	(смртен случај)	15000
В. ЛУКАРОСКИ	(смртен случај)	15000
С. ПЕТРОВСКА	(смртен случај)	15000
С. КОЧОСКИ	(смртен случај)	15000
М.ТРАЈКОСКИ	(смртен случај)	30000
Б. ДИМЕСКА	(смртен случај)	15000
В.ТАСЕСКА	(смртен случај)	15000
Л.РИСТЕСКА	(смртен случај)	30000
Б.СПИРКОСКИ	(смртен случај)	15000
З.ВИДЕСКИ	(смртен случај)	15000
К.СТЕВАНАНЦИЈА	(смртен случај)	15000
Љ.ТОМИЌ	(смртен случај)	15000

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

З.ПЕТРЕСКИ	(смртен случај)	15000
Л.ПЕТРЕСКА	(смртен случај)	15000
В.ЗДРАВЕСКА	(смртен случај)	15000
И.ЈОРДАНОСКИ	(смртен случај)	15000
Б.ЈОВЕСКИ	(смртен случај)	15000
М.НАУМОСКИ	(смртен случај)	15000
Ј.М.ВАСИЛЕСКИ	(смртен случај)	15000
Љ.Ј.ПАШОСКА	(смртен случај)	15000
Т.Б.ЈОВАНОСКА	(смртен случај)	15000
В.МИРЧЕСКИ	(смртен случај)	15000
Д.ЈОРДАНОСКА	(смртен случај)	15000
Н.Џ.ТРКАЛЕСКА	(смртен случај)	15000
С.ТОШЕСКА	(смртен случај)	30000
В.С.ГЕРАМИТЧИОСКА	(смртен случај)	15000
Л.БОШКОСКА	(смртен случај)	15000
В.СТОЈАНОСКА	(смртен случај)	15000
М.КИТАНОСКА	(смртен случај)	15000
Е.КОЧОСКА	(смртен случај)	15000
С.СЕДЛОСКА	(смртен случај)	15000
В.З.ГАЈТАНОСКИ	(смртен случај)	15000
Н.КАРЕСКА	(смртен случај)	15000
М.АНДОНОСКИ	(смртен случај)	15000
Г.Т.МАКАЛОСКА	(смртен случај)	15000
И. Ж. МИШКОСКИ	(смртен случај)	15000
В. ЗДРАВЕСКА	(смртен случај)	15000
В. СТОЈКОСКИ	(БОЛЕДУВАЊЕ)	25559
Д. НАЈДЕНОСКА	(смртен случај)	15000
М. НАСТЕСКИ	(смртен случај)	15000
А. ЈАКОВ	(смртен случај)	15000
Д. ДИМЕСКИ	(смртен случај)	15000
Ј. РИСТЕСКИ	(смртен случај)	15000
Р. ТОДОРСКА	(смртен случај)	15000
З. СПИРКОСКИ	(смртен случај)	15000
М. НОЛЧЕСКА	(смртен случај)	15000
Т.СТЕФАНОСКИ	(смртен случај)	15000
Г.ТАВЧИОСКА	(БОЛЕДУВАЊЕ)	23355
Е.Б.ТРАЈКОСКИ	(смртен случај)	15000
М.А.САВЕСКИ	(смртен случај)	30000
Б.МАРКОВСКА	(смртен случај)	15000
В.СПИРКОСКА	(смртен случај)	15000
В.НЕДЕЛКОСКИ	(смртен случај)	15000
С.НАУМЧЕСКИ	(смртен случај)	15000
А.АНГЕЛЕСКА	(смртен случај)	15000
Л.ДОЈКОСКА	(смртен случај)	15000
С.МИЛОШЕСКА	(смртен случај)	15000

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

М.МОМИРОСКА	(смртен случај)	30000
И.Б.Г.АЛИОСКИ	(смртен случај)	15000
Ж.МИРЧЕСКИ	(смртен случај)	15000
Ј.ТАЛЕСКА	(смртен случај)	15000
В.ВЕЛЕСКА	(смртен случај)	15000
М.ТРАЈКОСКА	(смртен случај)	15000
Ј.С.УШКОСКИ	(смртен случај)	15000
В.ДИМОСКА	(БОЛЕДУВАЊЕ)	20931
Б.ВЕЛЈАНОСКИ	(смртен случај)	15000
Д.СМУГРЕСКА	(смртен случај)	15000
Ж.ЈАНКОСКИ	(смртен случај)	15000
Б.КОРАЧОСКА	(смртен случај)	15000
М.П.ПАТОСКА	(смртен случај)	15000
Л.ЈОВАНОВСКА	(смртен случај)	15000
Д.ЗОЈЧЕСКА	(смртен случај)	15000
М.ОЏАКЛИЕСКА	(смртен случај)	30000
Х.ВАРОШЛИЈА	(помош-болест)	20000
Б.ЈОРДАНОВСКА	(помош-болест)	15000
Д.НАЈДОСКИ	(помош-болест)	20000
Р.ДИМЕСКИ	(помош-болест)	15000
О.РИСТЕСКИ	(помош-болест)	30000
З.РАНЧАНОВА	(помош-болест)	6000
П.ОПУРЧАКОСКИ	(помош-болест)	6000
Г.ТАЛЕСКА	(помош-болест)	5000
Ј.ТРАЈКОСКИ	(помош-болест)	5000
А.АТАНАСОСКИ	(помош-болест)	5000
В.НАУМОСКА	(помош-болест)	6000
В.ЗЕРДЕСКА	(помош-болест)	6000
М.НИКОЛОСКА	(помош-болест)	6000
Н.МАМУДОСКА	(помош-болест)	6000
С.ИЛИЕВСКА	(помош-болест)	6000
Х.ДИМИТРОВСКИ	(помош-болест)	6000
ВКУПНО		1477845

**Претседател
на Советот на Општина Прилеп**

Дејан Проданоски

Бр. 09-
15 .03.2021год.
Прилеп